



# СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

9637

Zavod za zaštitu na spomenic.

na kultura na grad

91000 Skopje

ИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено кинговодство 60802-603-19644

Петок, 8 мај 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XXXVII

Цена и тарифа — 36 динари. Анон-тацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 51-73; \_e\_e\_c 1175.

252.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/78, 25/79, 54/79, 34/80, 41/80, 61/80, 66/80, 67/80, 8/81, 17/81 и 20/81) во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на таа одлука, се вршат следните измени и тоа:

1) во колона 3 досегашната форма на извоз се заменува со нова форма на извоз во следните тарифни броеви:

„Тарифен број“	Наименување на стоките	Поредената кра-тенка за стоковниот на изво-	Се заменува со кра-тенката за стоковниот режим на
1	2	3	4
01.01 Коњи, магариња, маски и мулиња, живи:			
1) Коњи:			
	в) за приплод:		
	1) пастуви	ЛБ	Д
	2) кобили	ЛБ	Д
	3) ждребиња	ЛБ	Д
	г) подмладок	ЛБ	Д
	д) други	ЛБ	Д
01.02 Говеда, живи, вклучувајќи ги и биволите:			
1) Животни од благородна раса за приплод:			
	в) јуниња (машки и женски)	ЛБ	Д
2) Друго:			
	а) бикови	Д	ЛБ
	б) волови	Д	ЛБ
	в) крави	Д	ЛБ
01.03 Свињи, живи:			
2) За колење:			
	а) месести	Д	ЛБ
	б) масни	Д	ЛБ
3) Прасиња:			
	а) за приплод	Д	ЛБ
	б) други	Д	ЛБ

1	2	3	4
07.01	Зеленчук, свеж или разладен:		
1)	Компир	Д	ЛБ
11.02	Јарма и гриз од жита; други обработени зрна од жита (на пр.: валани, во лушпи, полирани, перлирани или гмечени, во понатаму неприготвени), освен оризот од тар. број 10.06, никлуци од жита, цели, валани, во лушпи или мелени:		
2)	Јарма, гриз и пелети (освен пченица):		
б)	гриз:		
1)	од пченка	Д	ЛБ
3)	Други обработени зрна од жита (на пр.: валани, во лушпи, полирани, перлирани или гмечени но понатаму неприготвени); никулци од жита, цели, валани во лушпи или мелени:		
в)	никулци од пченка	Д	ЛБ
12.01	Маслодајно семе и плодови, цели или кршени:		
4)	Соја во зрно	Д	ЛБ
5)	Ленено семе	Д	ЛБ
6)	Памуково семе	Д	ЛБ
7)	Рицинусово семе	Д	ЛБ
9)	Семе од сусам	Д	ЛБ
11)	Друго: -		
б)	семе од афион	Д	ЛБ
д)	семе од тиква	Д	ЛБ
ф)	семе од синап	Д	ЛБ
е)	голушки од грозје	Д	ЛБ
ж)	друго	Д	ЛБ
12.06	Жмељ и лупулин:		
1)	Жмељ	ЛБ	Д
15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани:		
1)	Соино:		
б)	рафинирано	ЛБ	Д
2)	Памуково:		
а)	сурово	Д	ЛБ
3)	Од кикиритки:		
а)	сурово	Д	ЛБ
4)	Маслиново:		
б)	рафинирано	ЛБ	Д
6)	Масло од репка, од маслодајна репка, или од синап:		
а)	од репка и маслодајна репка:		
2)	рафинирано	ЛБ	Д
б)	од синап:		
1)	сурово	Д	ЛБ
12)	Сусамово:		
а)	сурово	Д	ЛБ
13)	Други:		
а)	сурови:		
2)	други	Д	ЛБ

1	2	3	4
23.01	Брашно и прав од месо, други кланични отпадоци за јадење, риби, черупкари или мекотелци, неподобни за човечка исхрана; цимирилки:		
	1) Брашно и прав од месо или од други кланични производи, неподобни за човечка исхрана; цимирилки	Д	ЛБ
	2) Брашно и прав од риби, черупкари или мекотелци, неподобни за човечка исхрана	Д	ЛБ
23.04	Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла, освен талог:		
	2) Од кикиритки (арашид)	Д	ЛБ
	3) Од семе на памук	Д	ЛБ
	4) Од ленено семе	Д	ЛБ
	6) Од палмов орев или јатка	Д	ЛБ
	7) Од кокосов орев (копра)	Д	ЛБ
23.07	Засладена добиточна храна; други препарати што се употребуваат за исхрана на животни:		
	1) Добиточна храна, со меласа, цибра од меласа и сл.	Д	ЛБ
26.01	Руди од метали и концентрати и пржени пирити од железо:		
	7) Руди и концентрати од олово:		
	б) концентрати	ЛБ	Д
	8) Руди и концентрати од цинк:		
	б) концентрати	ЛБ	Д
	10) Руди и концентрати од манган, вклучувајќи и манганосни руди и концентрати од железо, со 20% или повеќе тежински проценти манган:		
	а) над 28% манган	ЛБ	Д
27.01	Камен јаглен; брикети, овали и слични форми на цврсти горива произведени од камен јаглен:		
	2) Друг камен јаглен, во прав или не, неагломериран:		
	б) друг:		
	1) за добивање гас	ЛБ	Д
	3) други	ЛБ	Д
	3) Брикети, овали и слични видови горива произведени од камен јаглен	ЛБ	Д
27.02	Мрк јаглен и лигнит, агломериран или неагломериран:		
	1) Мрк јаглен и лигнит во прав или не, но неагломериран:		
	а) мрк јаглен	ЛБ	Д
	б) лигнит	ЛБ	Д
	2) Агломериран мрк јаглен и лигнит	ЛБ	Д
27.10	Масла од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи неспоменати ниту опфатени во други тарифни броеви на оваа глава односно оваа гарифа, што содржат не помалку од 70% по тежина, масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако тие масла се нивни основни состојки:		
	4) Керозин, вклучувајќи и млазно гориво од керозински тип:		
	а) керозин за осветление (петролеј)	Д	ЛБ
	6) Масла за подмачкување, други тешки масла и препарати:		
	в) цилиндерски масла	Д	ЛБ
	г) турбински масла	Д	ЛБ
	д) авио-масла	Д	ЛБ
27.11	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди:		
	2) Гасовити јагленоводороди преведени во течна состојба, освен пропан и бутан	Д	ЛБ
	3) Нафтени гасови и други гасови јагленоводороди во гасовита состојба	Д	ЛБ

1	2	3	4
27.14	Битумен од нафта, петрол-кокс и други остатоци од нафта или од масла добиени од битуменозни минерали:		
	2) Друго:		
	а) битумен	Д	ЛБ
	б) друго	Д	ЛБ
40.04	Отпадоци и отсечоци од мека гума; парчиња од мека гума, погодни само за регенерација на гума; прав добиен од отпадоци и од парчиња од мека гума:		
	2) Отпадоци од прав од гума	ЛБ	Д
	3) Друго	ЛБ	Д
44.01	Огривно дрво во облици, цепеници, гранки или во снопови; отпадоци од дрво, вклучувајќи и струганица:		
	1) Огривно дрво во облици, цепеници, гранки или во снопови	ЛБ	Д
	2) Отпадоци од дрво, вклучувајќи и струганици	ЛБ	Д
44.03	Дрво необработено со симната кора или со кора, или само искастрено:		
	1) Целулозно дрво (дрво за производство на целулоза):		
	б) од широколисници:		
	1) буково	ЛБ	Д
	2) друго	ЛБ	Д
77.01	Магнезиум суров: отпадоци (исклучувајќи сортирани струганици по големина) и остатоци (одломки, отсечоци и сл.), од магнезиум:		
	1) Отпадоци и остатоци од магнезиум	ЛБ	Д;
	2) во колона 4 досегашната форма на увоз се заменува со нова форма на увоз во следните тарифни броеви:		

Тарифен број	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на увозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на увозот
--------------	------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1	2	3	4
02.01	Месо и други кланични производи за јадење од животните од тар. број 01.01 до 01.04 заклучно, свежи, разладени или смрзнати:		
	1) Месо говедско со коска:		
	а) телешко:		
	2) друго	РК	ЛБ
	в) биволско	РК	ЛБ
02.02	Заклана живина и други кланични производи од живина за јадење (освен цигерот), свежи, разладени или смрзнати:		
	5) Пајки заклани и месо	РК	ЛБ
	6) Друго	РК	ЛБ
02.06	Месо и други кланични производи за јадење (освен цигерот од живина), солени, во саламура, сушени или чадени:		
	2) Друго:		
	а) говедско	РК	ЛБ
03.01	Риби, свежи (живи или мртви), разладени или смрзнати:		
	1) Риби, свежи (живи или мртви) или разладени (исклучувајќи филети):		
	в) рибин цигер и икра	РК	ЛБ

1	2	3	4
	2) Риби, смрзнати (исклучувајќи филети):		
	в) рибин цигер и икра	РК	ЛБ
01.01	Млеко и павлака, свежи, неконцентрирани или незаблажени:		
	1) Млеко:		
	а) свежо:		
	2) овчо до 8% маснотија	РК	ЛБ
	3) друго	РК	ЛБ
07.01	Зеленчук, свеж или разладен:		
	4) Друго:		
	г) 'рдоква, рен, целер, морков, зелена салата	РК	ЛБ
	д) друго	РК	ЛБ
07.02	Зеленчук (варен или неварен), смрзнат:		
	4) Друго	РК	ЛБ
08.08	Бобичесто овошје, свежо:		
	1) Јаготки	ЛБ	РК
08.11	Овошје привремено конзервирано (со сулфурдиоксид, во саламура, во сулфурирана вода, или во други раствори за конзервирање), но непогодно за непосредна потрошувачка во таква состојба:		
	12) Праски	ЛБ	РК
10.01	Пченица и наполица (мешана пченица и 'рж):		
	2) Друго:		
	б) наполица	ЛБ	РК
11.02	Јарма и гриз од жита; други обработени зрна од жита (на пр., валани, во лушпи, полирани, перлирани или гмечени, но понатаму неприготвени), освен оризот од тар. број 10.06, нукулци од жита, цели, валани, во лушпи или мелени:		
	1) Јарма, гриз и пелети од пченица:		
	а) јарма	РК	ЛБ
12.06	Хмељ и лупулин:		
	2) Лупулин	РК	ЛБ
15.01	Маст, друга маснотија од свињи и живинска маст, пресувана, топена или издвоена со помош на растворувачи:		
	3) Друга	РК	ЛБ
15.07	Растителни масла, течни, и церсти, сурови, пречистени или рафинирани:		
	2) Памуково:		
	а) сурово	РК	ЛБ
	б) рафинирано	РК	ЛБ
	3) од кикиритки:		
	а) сурово -	РК	ЛБ
	б) рафинирано	РК	ЛБ
	6) Масло од репка, од маслодајна репка, или од синап:		
	б) од синап:		
	1) сурово	РК	ЛБ
16.02	Други преработки и конзерви од месо или од други кланични производи за јадење:		
	1) Конзерви од месо:		
	д) од дивеч	РК	ЛБ

1	2	3	4
16.03	Екстракти и сокови од месо; екстракти од риба:		
	1) Екстракти:		
	а) од месо	РК	ЛБ
18.06	Чоколада и други производи за храна што содржат какао:		
	3) Друго	РК	ЛБ
20.02	Зеленчук подготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет, или оцетна киселина:		
	1) Маслинки за јадење	РК	ЛБ
	4) Шпаргли	РК	ЛБ
21.02	Екстракти, есенции или концентрати од кафе, чај, или мате-чај и производи врз база на тие екстракти, есенции или концентрати; цикорија пржена и други пржени замени на кафе и екстракти, есенции и нивни концентрати:		
	1) Екстракти, есенции или концентрати од кафе и производи врз база на тие екстракти, есенции, или концентрати; цикорија пржена и други пржени замени на кафе и екстракти, есенции и нивни концентрати:		
	а) екстракти, есенции или концентрати од кафе и производи врз база на тие екстракти, есенции или концентрати	РК	ЛБ
	б) цикорија пржена и други пржени замени на кафе и екстракти, есенции и нивни концентрати	РК	ЛБ
23.02	Трици и други остатоци од просевање, мелење или друга преработка на жита или на мешунести растенија:		
	1) Од пченка или ориз	ЛБ	РК
	2) Од други жита	ЛБ	РК
23.07	Засладена добиточна храна; други препарати што се употребуваат за исхрана на животни:		
	1) Добиточна храна со меласа, дибра од меласа и сл.	РК	ЛБ
	2) Комплетна храна, збогатена со јаглородни хидрати, витамини, минерали и сл.:		
	б) со зголемено количество на една состојка:		
	1) врз база на фосфат	РК	ЛБ
	2) друга	РК	ЛБ
	4) Друго	РК	ЛБ
25.01	Сол (вклучувајќи и камена сол, морска сол и сол за јадење), чист натриум-хлорид; раствори од соли во вода; морска вода:		
	2) Сол денатурирана	РК	ЛБ
25.07	Глина (каолин, бентонит итн.), освен експандирана глина од тар. број 68.07, андалузит, цијанит, силиманит, печен или непечен, мулит; шамот и динас-земји:		
	3) Глина за обезбојување:		
	а) бентонит	РК	ЛБ
25.15	Мермер, травертин, екозин и други варовнички камења за споменици и градежен камен со очевидна специфична тежина 2,5 или повеќе и алаба-стер, вклучувајќи и таков камен кој не е натаму обработуван, освен грубо цепен, грубо учетворен или учетворен со бичење:		
	1) Мермер	РК	ЛБ
25.16	Гранит, порфир, базалт, песочар и други камења за споменици и градежи, вклучувајќи и таков камен кој не е натаму обработуван, освен грубо цепен, грубо учетворен или учетворен со бичење:		
	1) Гранит	РК	ЛБ

1	2	3	4
25.18	Доломит, печен или непечен, вклучувајќи и натаму необработуван, освен грубо цепен, грубо учетворен или учетворен со бичење; агломериран доломит (вклучувајќи и тардоломит):		
	1) Суров	РК	ЛБ
25.20	Гипс; анхидрид; печен гипс и малтер врз база на калциум сулфат, бојосан или небојосан, освен гипс специјално подготвен за забарство:		
	1) Гипс и анхидрид на гипс:		
	а) суров	РК	ЛБ
	б) печен	РК	ЛБ
	2) Друг	РК	ЛБ
25.22	Вар негасена, вар гасена и хидраулична вар, освен калциум оксид и хидро-кксид:		
	1) Негасена	РК	ЛБ
	2) Хидратирана	РК	ЛБ
	3) Хидраулична	РК	ЛБ
	4) Друга	РК	ЛБ
25.23	Портланд-цемент, топен цемент (алуминиумски цемент) цемент од згура, суперсулфатен цемент и слични хидраулични цемента, бојосани или небојосани, или во облик на клинкер:		
	1) Портланд-цемент:		
	а) обичен	РК	ЛБ
	б) бел и бојосан	РК	ЛБ
	в) со додатоци	РК	ЛБ
	г) металуршки	РК	ЛБ
	д) пуцолански	РК	ЛБ
	2) Алуминатен	РК	ЛБ
	3) Клинкер	РК	ЛБ
	4) Друго	РК	ЛБ
25.24	Азбест:		
	1) Азбестно влакно:		
	а) долговлакнесто I, II, III и IV класа	РК	ЛБ
	б) друго	РК	ЛБ
	2) Азбестно брашно	РК	ЛБ
	3) Друго	РК	ЛБ
27.01	Камен јаглен; брикети, овали и слични форми на цврсти горива произведени од камен јаглен:		
	2) Друг камен јаглен, во прав или не, неагломериран:		
	б) друг:		
	1) за добивање гас	РК	ЛБ
27.07	Масла и други производи добиени со дестилација на катран од камен јаглен при висока температура; слични производи како што се дефинирани во точка 2 од забелешките кон оваа глава:		
	4) Друго:		
	б) нафталин (суров)	РК	ЛБ
27.10	Масла од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи неспоменати ниту опфатени во други атирифни броеви од оваа глава односно оваа тарифа, што содржат не помалку од 70% по тежина, масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако тие масла се нивни основни состојки:		

1	2	3	4
4)	Керозин, вклучувајќи млазно гориво од керозински тип: а) керозин за осветлување (петролеј)	Д	ЛБ
8)	Масла за подмачкување, други тешки масла и препарати: в) цилиндерски масла г) турбински масла д) авио-масла	Д Д Д	ЛБ ЛБ ЛБ
27.11	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди во гасовита состојба:		
2)	Гасовити јагленоводороди преведени во течна состојба, освен пропан и бутан	Д	ЛБ
27.11	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди во гасовита состојба:	Д	ЛБ
27.14	Битумен од нафта, петрол-кокс и други остатоци од нафта или од масла добиени од битуминозни минерали:		
1)	Петрол-кокс	Д	ЛБ
2)	Друго: а) битумен б) друго	Д Д	ЛБ ЛБ
28.04	Водород: благородни (инертни) гасови и други неметали:		
2)	Селен, телур, фосфор, арсен, силициум и бор: а) силициум: 2) друг	РК	ЛБ
28.06	Хлороводородна и хлорсулфонска киселина:		
1)	Хлороводородна (солна) киселина	РК	ЛБ
28.08	Сулфурна киселина; олеум:		
1)	Сулфурна киселина	РК	ЛБ
28.10	Фосфорпентоксид и фосфорна киселина (мета — орто — и пиро —):		
2)	Фосфорна киселина: б) орто-: 1) пречистена (над 85%) 2) непречистена (до 85%) в) пиро-	РК РК РК	ЛБ ЛБ ЛБ
28.12	Бор оксид и борна киселина:		
2)	Борна киселина	РК	ЛБ
28.16	Амонијак, безводен или во воден раствор:		
1)	Во раствор	РК	ЛБ
2)	Други	РК	ЛБ
28.17	Натриум хидроксид (каустична сода); калиум хидроксид (калиумова каустична сода); пероксиди на натриум и калиум:		
1)	Натриум хидроксид (каустична сода) во цврста состојба: а) произведен по електролитски пат: 2) луспи 3) гранули б) други: 1) блокови 2) луспи 3) гранули	РК РК РК РК РК РК	ЛБ ЛБ ЛБ ЛБ ЛБ ЛБ
2)	Натриум хидроксид во воден раствор: б) Други	РК	ЛБ



1	2	3	4
	3) Калиум хидроксид (калиумова каустична сода); пероксиди на натриум и калиум:		
	а) калиум хидроксид	РК	ЛБ
28.19	Цинк оксид и цинк пероксид:		
	1) цинк оксид (цинково белило):		
	б) други	РК	ЛБ
28.25	Оксиди на титан	РК	ЛБ
28.27	Оксиди на олово; миниум и глеф (жолто олово):		
	1) Миниум	РК	ЛБ
28.31	Хипохлорити; комерцијален калциум хипохлорит; хлорити; хипобромити:		
	2) Хипохлорити на:		
	в) калциум	РК	ЛБ
28.32	Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:		
	1) Хлорати на:		
	б) натриум	РК	ЛБ
28.40	Фосфати, хипофосфити и фосфати:		
	3) Фосфати на:		
	г) калциум:		
	1) дикалциум фосфат за добиточна храна	РК	ЛБ
28.42	Карбонати и перкарбонати, комерцијален амониум карбонат кој содржи амониум карбонат:		
	2) Друго:		
	а) карбонати на:		
	3) калиум	РК	ЛБ
28.46	Борати и перборати:		
	2) Перборати на:		
	б) калциум	РК	ЛБ
	в) калиум	РК	ЛБ
	г) други	РК	ЛБ
28.47	Соли на метални киселини (на пр. хромати, перманганати, станати):		
	1) Хромати на:		
	а) натриумбихромат	РК	ЛБ
28.54	Водород пероксид (вклучувајќи водород пероксид во цврста состојба)	РК	ЛБ
28.56	Карбиди хемиски определени или не:		
	1) Калциум карбид	РК	ЛБ
29.01	Јагленоводороди:		
	1) Други циклични јагленоводороди:		
	а) нафталин	РК	ЛБ
29.02	Халогени деривати на јагленоводороди:		
	2) Трихлоретилен	РК	ЛБ
	3) Тетрахлоретилен	РК	ЛБ
29.04	Ациклични алкохоли, нивни халогени, сулфо-нитро- и нитрозо- деривати:		
	1) Метил алкохол (метанол)	РК	ЛБ

1	2	3	4
29.06	Феноли и фенол-алкохоли:		
	1) Фенол (хидроксибензол и негови соли)	РК	ЛБ
29.13	Кетони кетон-алкохоли, кетон-феноли, кетон-алдехиди, хинони, хинон-алкохоли, хинон-феноли, хинон-алдехиди и други кетони и хинони со прости или комплексни кислородни функции и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо- деривати:		
	1) Ацетон	РК	ЛБ
29.14	Монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини и нивни халогени, сулфо- нитро- и нитрозо-деривати:		
	1) Оцетна киселина и нејзини соли	РК	ЛБ
	4) Друго:		
	а) монохлор оцетна киселина	РК	ЛБ
29.15	Поликарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини: нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати:		
	2) Анхидрид на фтална киселина	РК	ЛБ
	3) Диоктил ортофталати:		
	а) диоктилфталат	РК	ЛБ
	5) Друго:		
	в) дибutilфталат	РК	ЛБ
29.31	Органски тио-соединенија:		
	1) Ксантати:		
	а) за флотација на руди	РК	ЛБ
	4) Тиурам сулфиди:		
	а) тетраетилтиурамидисулфид (тетидис)	РК	ЛБ
31.02	Азотни ѓубриња, минерални или хемиски:		
	2) Амониумнитрат:		
	а) со содржина на амониумнитрат најмалку 99% и повеќе:		
	1) кристален	РК	ЛБ
	2) други	РК	ЛБ
	б) со содржина на амониумнитрат под 99%:		
	1) кристален	РК	ЛБ
	2) гранулиран	РК	ЛБ
	3) друг	РК	ЛБ
	3) Амониумсулфонитрат	РК	ЛБ
	4) Амониумсулфат	РК	ЛБ
	5) Калциумнитрат кој содржи најмногу 16% азот по тежина; калциумнитрат, магнезиумнитрат	РК	ЛБ
	8) Други:		
	б) амонијачен раствор на амониум нитрат или уреа	РК	ЛБ
31.03	Фосфорни ѓубриња, минерални или хемиски:		
	1) Вазна згура	РК	ЛБ
	3) Други:		
	в) сурови фосфати	РК	ЛБ
31.04	Калиумови ѓубриња, минерални или хемиски:		
	1) Соли на калиум, природни сурови	РК	ЛБ
	2) Калиумхлорид	РК	ЛБ
	3) Калиумсулфат кој содржи најмногу 52% $K_2O$ по тежина	РК	ЛБ
	4) Други	РК	ЛБ

1	2	3	4
32.07	Други материи за бојосување; неоргански производи што се употребуваат како луминофори:		
	3) Врз база на цинк сулфид:		
	а) литопон	РК	ЛБ
	4) Врз база на титан диоксид	РК	ЛБ
32.10	Бои за уметничко сликарство, за настава или за фирмописци; бои за нијансирање, бои за разонода и сл. во таблети, туби, во теглички во шишиња, во чиничиња и слични форми или пакувања; бои во сетови со или без четки, палети или друг прибор:		
	1) Темпера и водени бои	ДК	ЛБ
	2) Маслени бои	ДК	ЛБ
	3) Друго	ДК	ЛБ
35.01	Казеин, казеинати и други казеински деривати; лепило од казеин:		
	1) Казеин	РК	ЛБ
	2) друго	РК	ЛБ
37.01	Фотографски плочи и план филмови, осетливи на светлост, неекспонирани, од кои и да е материјал, освен од хартија картон или ткаенина:		
	2) Плав-филм:		
	а) рендгенски	Д	ЛБ
	б) забарски	Д	ЛБ
37.02	Филмови во ролни, осетливи на светлост, неекспонирани, перфорирани или неперфорирани:		
	2) Подготвени за продажба на мало:		
	а) црно-бел негатив и позитив	ДК	ЛБ
	б) колор:		
	1) негатив	ДК	ЛБ
	3) дијапозитив	ДК	ЛБ
37.03	Хартија, картон и ткаенини, осетливи на светлост, неекспонирани или експонирани, но неразвиени:		
	1) Хартија:		
	а) црно-бела	ДК	ЛБ
	б) колор:		
	2) друга	ДК	ЛБ
38.07	Терпентинско масло (смолно, дрвно и сулфатно) и други терпентински растворувачи добиени со дестилација или со друга постапка од дрво на иглолистници; суров дипентен; сулфитен терпентин; борови масла (освен борово масло сиромашно со терпинеол):		
	1) Терпентинско масло	РК	ЛБ
38.08	Колофониум и смолни киселини и нивни деривати, освен смолни естри од тар. број 39.05; пинолин и колофониумски масла:		
	1) Колофониум и смоли киселини	РК	ЛБ
	2) Деривати на колофониум и на смолни киселини:		
	а) резинати	РК	ЛБ
	б) колофониум полимеризиран и оксидиран	РК	ЛБ
	4) друго	РК	ЛБ

1	2	3	4
38.19	Хемиски производи и препарати на хемиската и на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние кои се состојат од мешаница на природни производи), неспоменати и неопфатени во други тарифни броеви; остатоци при производството на производи на хемиската и на сродни индустрии, неспоменати и неопфатени во други тарифни броеви:		
	3) Друго:		
	и) електродни антрацитни маси со сврзно средство	РК	ЛБ
39.01	Производи на кондензација, поликондензација и полиадиција, подифицирани или немодифицирани, полимеризирани, линеарни или нелинеарни (на пр. фенопласти, аминопласти, алкиди, полиалилни естри и други незаситени полиестри, силикони):		
	2) Фенопласти во примарни форми	РК	ЛБ
	3) Фенопласти во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти	РК	ЛБ
	4) Фенопласти во други форми, вклучувајќи и отпадоци, одломки и отсечоци	РК	ЛБ
	5) Аминопласти во примарни форми:		
	а) лепила	РК	ЛБ
	б) друго	РК	ЛБ
	6) Аминопласти во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти:		
	а) декоративни ламинати	РК	ЛБ
	8) Алкиди и други полиестри, во примарни форми:		
	б) полиестри:		
	1) заситени:		
	а) во прав и во гранулат	РК	ЛБ
	б) други	РК	ЛБ
	2) незаситени:		
	а) во прав и во гранулат	РК	ЛБ
	б) други	РК	ЛБ
	9) Алкиди и други полиестри во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти:		
	а) самолепливи	ДК	ЛБ
39.02	Производи на полимеризација и кополимеризација (на пр., полиетилен, политетрахалоетилен, полиизобутилен, полистирол, поливинил хлорид, поливинил ацетат, поливинил хлорацетат и други поливинилни, полиакрилни и полиметакрилни деривати, кумарон-инден смоли итн.):		
	4) Полиетилен во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти:		
	а) самолепливи	ДК	ЛБ
	б) други	РК	ЛБ
	5) Полиетилен во форма на отпадоци, одломки и отсечоци	РК	ЛБ
	7) Полипропилен во форма на плочи, листови, филмови, фолии и ленти:		
	а) самолепливи	ДК	ЛБ
	9) Полистирол и негови кополимери во примарни форми:		
	а) полистирол и кополимери над 50 % стирол	РК	ЛБ
	б) кополимери со помалку од 50 % стирол	РК	ЛБ
	16) Поливинил хлорид во форма на плочи, листови, ленти, филмови и фолии (освен оние од точка 15 на овој тарифен број):		
	а) самолепливи	ДК	ЛБ
	б) друго	РК	ЛБ

1	2	3	4
17)	Поливинил хлорид во форма на отпадоци, одломки и отсечеци	РК	ЛБ
18)	Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во примарни форми	РК	ЛБ
19)	Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на монофили, безрабни цевки, прачки, стапови и профилирани форми	РК	ЛБ
20)	Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на плочи, плочки или ленти, видови што се употребуваат за покривање подови	РК	ЛБ
21)	Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на плочи, листови, ленти, филмови и фолии (освен оние од точка 20 на овој тар. број)	РК	ЛБ
22)	Кополимери на винил хлорид и винил ацетат во форма на отпадоци, одломки и отсечеци	РК	ЛБ
39.03	Регенерирана целулоза; целулозен нитрат, целулозен ацетат и други целулозни естри, целулозни етри и други хемиски деривати на целулоза, пластифицирани или непластифицирани (на пр., колодиуми, целулоид); вулканфибер:		
	б) Други хемиски деривати на целулоза, непластифицирани:		
	а) карбокси-метил целулоза	РК	ЛБ
40.04	Отпадоци и отсечеци од мека гума; парчиња од мека гума, погодни само за регенерација на гума; прав добиен од отпадоци и од парчиња од мека гума:		
	1) Стари гумени предмети	РК	ЛБ
40.08	Плочи, листови, ленти, прачки и профили од нестврднат вулканизиран каучук (мека гума):		
	1) Плочи, листови и ленти:		
	б) од филц со помалку од 50 % текстил	ДК	ЛБ
	в) друго:		
	1) за фонови	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
41.02	Штавени говедски кожи (вклучувајќи и кожа од биволи) и кожи од копitari, освен штавена кожа од тар. бр. 41.06 и 41.08:		
	1) Телешки кожи:		
	б) довршени за изработка на производи од кожа:		
	1) небрусени, мазни	ДК	ЛБ
	2) брусени, мазни	ДК	ЛБ
	3) пресувани	ДК	ЛБ
	2) Други кожи:		
	б) говедски, јунешки, коњски, магарешки, довршени, за изработка на производи од кожа:		
	1) небрусени, мазни	ДК	ЛБ
	2) брусени, мазни	ДК	ЛБ
	3) пресувани	ДК	ЛБ
	4) говедски, фонски	ДК	ЛБ
	5) кожи за ремени	ДК	ЛБ
	6) говедски кожи, други	ДК	ЛБ
	7) други кожи, довршени, за изработка на производи од кожа	ДК	ЛБ
	в) други кожи:		
	2) други кожи, довршени, за изработка на производи од кожа	ДК	ЛБ
41.03	Штавени овчи и јагнешки кожи освен кожата од тар. бр. 41.06 и 41.08:		
	1) Овчи кожи:		
	б) довршени, за изработка на производи од кожа	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	2) Јагнешки кожи:		
	б) довршени, за изработка на производи од кожа	ДК	ЛБ
41.04	Штавени козји и јарешки кожи, освен кожите од тар. бр. 41.06 и 41.08:		
	1) Козји кожи:		
	б) довршени, за изработка на производи од кожа	ДК	ЛБ
	2) Јарешки кожи:		
	б) довршени, за изработка на производи од кожа	ДК	ЛБ
41.05	Штавени кожи од други животни, освен од тар. бр. 41.06 и 41.08:		
	1) Свињски кожи:		
	б) свињски, довршени, за изработка на производи од кожа	ДК	ЛБ
41.08	Лакирани кожи и имитации на лакирани кожи; метализирани кожи:		
	1) Телешки кожи:		
	а) лакирани	ДК	ЛБ
	б) имитации на лакирана кожа	ДК	ЛБ
	в) метализирани	ДК	ЛБ
	2) Овчи и козји кожи:		
	а) лакирани	ДК	ЛБ
	б) имитации на лакирана кожа	ДК	ЛБ
	в) метализирани	ДК	ЛБ
	3) Коњски кожи:		
	а) лакирани	ДК	ЛБ
	б) имитации на лакирана кожа	ДК	ЛБ
	в) метализирани	ДК	ЛБ
	4) Други кожи:		
	а) лакирани	ДК	ЛБ
	б) имитации на лакирана кожа	ДК	ЛБ
	в) метализирани	ДК	ЛБ
42.02	Предмети потребни за патување (на пр. транкови, куфери за облека, кутии за шапки, патни торби, раницы), торби за купувачка, рачни торби, ученички торби, акт-чанти, портмонеа, кесиња, тоалетни торби, торби за алат, кесиња за тутун, футроли, етуи-кутии (на пр., за оружје, музички инструменти, дурбини, накит, шишиња, јаки, обукви, четки) и слични контејнери од кожа, од вештачка кожа, од вулканизирани влакна, од вештачки пластични материјали во листови, од картон или од текстилни ткаенини:		
	1) Рачни торби:		
	а) од природна кожа	ДК	ЛБ
	б) од пресувана и регенерирана кожа	ДК	ЛБ
	в) од пластични материјали во листови и фолии	ДК	ЛБ
	г) од вулканизирани влакна, од картон и од ткаенина	ДК	ЛБ
	д) од други материјали	ДК	ЛБ
	2) Патни торби и тоалетни торби:		
	а) од природна кожа	ДК	ЛБ
	б) од вештачка кожа	ДК	ЛБ
	в) од пластични материјали во листови и фолии	ДК	ЛБ
	г) од вулканизирани влакна, од картон и ткаенина	ДК	ЛБ
	д) од други материјали	ДК	ЛБ

1	2	3	4
3)	Ученички и канцелариски торби:		
	а) од природна кожа	ДК	ЛБ
	б) од вештачка кожа	ДК	ЛБ
	в) од пластични материјали во листови и фолии	ДК	ЛБ
	г) од вулканизирани влакна, од картон и од ткаенина	ДК	ЛБ
	д) од други материјали	ДК	ЛБ
4)	Друго:		
	а) од природна кожа	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
42.03	Предмети за облекување и прибор за облека од природна или вештачка кожа:		
1)	Од природна кожа:		
	а) облека	ДК	ЛБ
	б) нараквици	ДК	ЛБ
	в) друго	ДК	ЛБ
2)	Од вештачка кожа:		
	а) облека	ДК	ЛБ
	б) нараквици	ДК	ЛБ
	в) друго	ДК	ЛБ
43.03	Производи од крзно:		
1)	Предмети за облекување:		
	б) од просто крзно	ДК	ЛБ
3)	Галантериски производи:		
	б) од просто крзно	ДК	ЛБ
4)	Други:		
	б) од просто крзно	ДК	ЛБ
43.04	Вештачко крзно и производи од вештачко крзно:		
2)	Производи од вештачко крзно:		
	а) предмети за облекување	ДК	ЛБ
	в) галантериски производи	ДК	ЛБ
	г) друго	ДК	ЛБ
44.03	Дрво необработено со симната кора или со кора, или само искастрено:		
1)	Целулозно дрво (дрво за производство на целулоза):		
	б) од широколисници:		
	1) букано	РК	ЛБ
	2) друго	РК	ЛБ
4)	Друго:		
	а) столбови за водови:		
	1) импрегнирани	РК	ЛБ
	2) неимпрегнирани	РК	ЛБ
44.11	Плочи влакнатици од дрво или од други растителни материјали, агломерирани со природни или вештачки смоли или со други органски сврзни средства:		
1)	Тврди плочи влакнатици	РК	ЛБ
2)	Други	РК	ЛБ

1	2	3	4
44.15	Шпер-плочи, панел-плочи, слоевити плочи, плочи од летви и слично, листовидно-слоевити дрвни производи (вклучувајќи и фурнирани панел-плочи и листови), интарзии и маркетерии од дрво:		
	1) Шпер-плочи од листови од дрво	РК	ЛБ
	2) Панел-плочи, слоевити плочи, средници за панел-плочи и слични слоевити производи од дрво	РК	ЛБ
	3) Друго	РК	ЛБ
44.18	Реконституирано дрво, добиено од шушки од дрво, од иверки, од струганица, од дрвно брашно или од други дрвни отпадоци, агломерирано со природни или вештачки смоли или со други органски сврзани материи, во листови, блокови или слично:		
	1) Плочи иверици:		
	а) необлагородени	РК	ЛБ
	б) облагородени	РК	ЛБ
	2) Друго	РК	ЛБ
44.23	Градежно дрводелство и столарија (вклучувајќи монтажни градби и составени паркетни плочи):		
	1) Дрвени куќи, бараки и делови	ДК	ЛБ
	2) Градежна столарија	ДК	ЛБ
	3) Друго:		
	а) паркетни плочи, дабови	ДК	ЛБ
	б) паркетни плочи, букови	ДК	ЛБ
	в) паркетни плочи, други	ДК	ЛБ
	г) друго	ДК	ЛБ
44.24	Производи за домаќинство од дрво	ДК	ЛБ
44.27	Сточечки ламби, трпезни ламби и други осветлувачки тела од дрво; предмети на мебел од дрво што не се распоредуваат во глава 94 од оваа тарифа, ковчежиња, кутии за цигари, послужавници, чинии за овошје, орнаменти и други украсни производи од дрво; кутии за прибор за јадење, за инструменти за цртање, за виолини и слични кутии од дрво; производи од дрво за лична употреба или за украсување што обично се носат во џеб, во чанта или при самиот себе; делови за напред наведените производи од дрво	ДК	ЛБ
48.01	Хартија и картон (вклучувајќи и целулозна вата), во ролни или во листови:		
	2) Хартија за печатење (освен новинска хартија) и за пишување:		
	а) илустрациона, средно фина, во ролни	РК	ЛБ
	7) Обвивна хартија од сулфитна целулоза	РК	ЛБ
	8) Друго:		
	б) картон:		
	1) прешпан	ДК	РК
	2) од крви	ДК	РК
	3) сложен	ДК	ЛБ
	4) бездрвен	ДК	ЛБ
	7) друг	ДК	РК
	в) лепенка	ДК	ЛБ
	г) целулозна вата	ДК	ЛБ
48.05	Хартија и картон, бранести (со или без рамни површински листови), крепувани, плисирани, набрани, пресувани, или дупчени, во ролни или во листови:		
	1) Крафт хартија, крепувана или набрана, бранеста, перфорирана или неперфорирана:		
	а) бранест картон	РК	ЛБ



1	2	3	4
48.07	Хартија и картон, импрегнирани, преслечени, површински бојосани, површински декорирани или печатени (под услов да не претставуваат печатени материјали од глава 49), во ролни или во листови:		
	1) Хартија за печатење и пишување:		
	а) хромо	РК	ЛБ
	б) друга	РК	ЛБ
	2) Хартија и картон (освен хартија за печатење и пишување) премачкана (преслечена), импрегнирана со вештачки или синтетички смоли (освен лепила)	ДК	ЛБ
	4) Друга:		
	а) копирачка:		
	1) самокопирачка:		
	а) со хемиско пренесување	ДК	ЛБ
	б) со механичко пренесување	ДК	ЛБ
	4) карбон	ДК	ЛБ
	б) самолеплива хартија:		
	1) крепувана	ДК	ЛБ
	2) друга	ДК	ЛБ
48.14	Хартија за пишување во блокови, пликони, картички за преписка; кутии, кесиња, нотеси и слично од хартија или картон, со асортиман на прибор за преписка	ДК	ЛБ
48.15	Друга хартија и картон, сечени во определени големини или форми:		
	1) Тоалетна хартија, во ролни или во листови	ДК	ЛБ
	2) Леплива хартија, во ленти или во ролни	ДК	ЛБ
48.18	Регистри, тетратки, сметковни книги, потсетници, книги за порачки, признанични книги, дневници, подлоги за пишување со попивна хартија, повези (со слободни листови), обвивки за акти и друг пишувачки прибор од хартија или картон; албуми за мостри и други албуми за збирки и корици за книги, од хартија и картон	ДК	ЛБ
48.19	Етикети од хартија или картон, печатени или непечатени, премачкани со лепило или непремачкани:		
	1) Самолепливи етикети	ДК	ЛБ
	2) Други	ДК	ЛБ
48.21	Други производи од хартиена маса, од хартија, од картон или од целулозна вата:		
	3) Џебни шамичиња, шамичиња за чистење, крпи, салвети, чаршафи за на маса, креветски чаршафи, друга облека од хартија, долна облека од хартија	ДК	ЛБ
49.08	Хартии за пресликување (декалкомани)	ДК	ЛБ
49.09	Попитенски разгледници и честитки со слики, печатени на кој и да е начин, со украси или без украси	ДК	ЛБ
49.10	Календари од сите видови од хартија или картон, вклучувајќи и блок-календари	ДК	ЛБ
49.11	Друг печатен материјал, вклучувајќи печатени слики и фотографии:	ДК	ЛБ
	2) Друго:		
	г) разгледници и честитки, во ролни или табаци	ДК	ЛБ
51.01	Предиво од вештачки или синтетички текстилни влакна (бескрајни), неприготвено за продажба на мало:		
	1) Текстурирани предива од бескрајни полиамидни влакна:		
	б) други	РК	ЛБ
	2) Нетекстурирани предива од бескрајни полиамидни влакна, независни или со завивање што не преминува 50 навои на метар:		
	б) други	РК	ЛБ

1	2	3	4
	3) Други нетекстурирани предива од бескрајни полиамидни влакна:		
	б) други	РК	ЛБ
	10) Предива од други бескрајни вештачки текстилни влакна	РК	ЛБ
51.02	Монофил, ленти (вештачка слама и сл.) и имитација на катгут, од синтетички или вештачки материји:		
	1) Од синтетички влакнести материји:		
	а) катгут и имитации, нестерилни	РК	ЛБ
	2) Од вештачки влакнести материји:		
	а) катгут и имитации, нестерилни	РК	ЛБ
51.03	Предива од синтетички или вештачки влакна (бескрајни), пригодени за продажба на мало:		
	1) Од бескрајни синтетички влакна:		
	б) друго	ДК	ЛБ
	2) Од бескрајни вештачки влакна	ДК	ЛБ
51.04	Ткаенини од синтетички или вештачки влакна (бескрајни), вклучувајќи и ткаенини од монофил или ленти од тар. број 51.01 и 51.02:		
	2) Ткаенини што содржат 85% или повеќе, по тежина, бескрајни синтетички текстилни материјали, освен корд-ткаенини за пневматика:		
	а) ткаенини непропустливи на вода за шатори и чадори	ДК	ЛБ
	3) Ткаенини од бескрајни синтетички текстилни материјали, што содржат помалку од 85% тежина, такви материјали, освен корд-ткаенини за пневматика:		
	б) друго:		
	1) ткаенини непропустливи на вода за шатори и чадори	ДК	ЛБ
53.12	Ткаенини од коњска длака или од друга груба животинска длака:		
	1) ткаенини од длака од грива и опашка	ДК	ЛБ
	2) Други	ДК	ЛБ
54.03	Предиво од лен или од рамија, неприготвено за продажба на мало:		
	1) Од лен	РК	ЛБ
	3) Од рамија	РК	ЛБ
54.05	Ткаенини од лен или од рамија:		
	1) Од лен	ДК	ЛБ
	2) Од рамија	ДК	ЛБ
55.06	Предиво од памук пригодено за продажба на мало:		
	1) Немерциризирано:		
	а) предиво	ДК	ЛБ
	б) конец	ДК	ЛБ
	2) Мерцеризирано:		
	а) предиво	ДК	ЛБ
	б) конец	ДК	ЛБ
56.03	Отпадоци (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени крпи), од синтетички или вештачки влакна (бескрајни или сечени), невлечени, нечесани или на друг начин неприготвени за предене:		
	1) Од синтетички влакна	РК	ЛБ
	2) Од вештачки влакна	РК	ЛБ

1	2	3	4
56.04	Синтетички и вештачки влакна (сечени или отпадоци), влачени, чешлани или на друг начин приготвени за предење:		
	4) Други синтетички влакна и отпадоци	РК	ЛБ
	5) Вештачки влакна и отпадоци	РК	ЛБ
57.01	Коноп ("Cannabis sativa") суров или преработуван во непреден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и од скубени крпи или јажиња):		
	1) Конопно влакно	РК	ЛБ
	2) Колчишта	РК	ЛБ
	3) Друго	РК	ЛБ
57.07	Предива од други растителни и текстилни влакна; предива од хартија:		
	2) Од манила	РК	ЛБ
	4) Од кокос	РК	ЛБ
	6) Друго	РК	ЛБ
57.11	Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предива од хартија:		
	2) Од сисал-влакно	ДК	ЛБ
	3) Од коксово влакно	ДК	ЛБ
	4) Од други растителни влакна	ДК	ЛБ
58.03	Таписерии работени со рака, вид гоблени, фландриски гоблени, обисон, бове, и сл. и со игла рачно работени, таписерии (на пр., со ситен бод и со крстосан бод), во парчиња изработени со рака:		
	1) Рачно ткаени	ДК	ЛБ
	2) Работни со игла	ДК	ЛБ
59.01	Вата и предмети од вата; снегулки и прав или нопни од текстилни материјали:		
	1) Вата и предмети од вата:		
	б) предмети од вата:		
	2) од синтетички или вештачки текстилни влакна	ДК	ЛБ
	3) од други текстилни влакна	ДК	ЛБ
	2) Снегулки, прав и нопни:		
	а) од синтетички текстилни влакна	ДК	ЛБ
	б) од вештачки текстилни влакна	ДК	ЛБ
	в) од други текстилни влакна:		
	1) од свила	ДК	ЛБ
	2) од волна или длака	ДК	ЛБ
	3) од лен	ДК	ЛБ
	4) од рамија	ДК	ЛБ
	5) од памук	ДК	ЛБ
	6) од коноп	ДК	ЛБ
	7) од други текстилни влакна	ДК	ЛБ
59.03	Неткаени ткаенини од споени влакна, слични ткаенини од споени предива и предмети од неткаени ткаенини, импрегнирани или неимпрегнирани, преслечени или непреслечени:		
	2) Предмети	ДК	ЛБ
59.05	Мрежи и мрежести производи од коноп, јажиња, или ортоми и рибарски мрежи, изработени од предиво, коноп, јажиња или ортоми:		
	1) Рибарски мрежи:		
	а) од памук	ДК	ЛБ
	г) од други текстилни влакна	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	2) Друго:		
	а) од памук	ДК	ЛБ
	б) од синтетички влакна	ДК	ЛБ
	в) од вештачки влакна	ДК	ЛБ
	г) од други текстилни влакна	ДК	ЛБ
59.07	Ткаенини преслечени со лепило или со скробни материи, што се употребуваат за надворешно подврзување на книги и слично; ткаенини за копирање; канафас подготвен за сликање; крути ткаенини (буграм) и слични ткаенини за шапки и слични потреби:		
	3) За снимање или транспаренти за цртање	ДК	ЛБ
	4) За везење гоблени	ДК	ЛБ
	5) Друго	ДК	ЛБ
59.11	Гумирани текстилни ткаенини, освен гумирани, плетени и хеклувани стоки:		
	1) Ткаенини:		
	а) од корд предиво	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
	2) Ленти лепливи, за електрична изолација (изолирбанд)	ДК	ЛБ
	3) Друго	ДК	ЛБ
59.12	Ткаенини на друг начин импрегнирани или преслечени; платно сликано за театарски кулиси; ткаенини за ателјеа и слично:		
	1) Преслечени со катран, битумен и слични материи	ДК	ЛБ
	2) Преслечени со восок	ДК	ЛБ
	3) Преслечени со препарати врз база на природна смола и камфор	ДК	ЛБ
	4) Преслечени со силикати, против запаливост	ДК	ЛБ
	5) Преслечени со еднобоен слој боја или метален прав	ДК	ЛБ
	6) Преслечени со лепило или попрскани со тенок слој друга материја:		
	а) со текстилен флок	ДК	ЛБ
	б) со плуга во прав	ДК	ЛБ
	в) со прав или стакло во зрно	ДК	ЛБ
	г) со лискун во прав	ДК	ЛБ
	7) Друго	ДК	ЛБ
59.13	Ткаенини и ленти (освен плетени и хеклувани), еластични, изработени од текстилни материјали комбинирани со нишки од гума:		
	1) Ткаенини:		
	а) од синтетички влакна	ДК	ЛБ
	б) од вештачки влакна	ДК	ЛБ
	в) од друг текстилен материјал	ДК	ЛБ
60.04	Долна облека и облека, плетена или хеклувана, нееластична и негумирана:		
	2) Друга долна облека од волна или од фина животинска длака	ДК	ЛБ
	3) „Хула-хоп“ чорапи од синтетички влакна:		
	а) недовршени	ДК	ЛБ
	7) Долна облека за мажи и момчиња, освен кошули, од синтетички влакна	ДК	ЛБ
61.04	Долна облека и облека за жени, девојчиња и деца:		
	2) од синтетички влакна	ДК	ЛБ
	3) Друго:		
	б) друго	ДК	ЛБ

1	2	3	4
61.10	Нараквици од сите видови, чорапи, куси чорапи и сокни, освен од плетени или хеклувани стоки:		
1)	Нараквици:		
	а) од памук	ДК	ЛБ
	б) од синтетички влакна	ДК	ЛБ
	в) од вештачки влакна	ДК	ЛБ
	г) од друг текстилен материјал	ДК	ЛБ
2)	Друго	ДК	ЛБ
61.11	Прибор за облеку, конфекционирани (на пр. влошки под мишки, перничува и еполети за кројачи, појаси и ремени, муфови, заштитници на ра- кави, џебови итн.):		
2)	Друго		
	а) од памук	ДК	ЛБ
	б) од синтетички влакна	ДК	ЛБ
	в) од вештачки влакна	ДК	ЛБ
	г) од друг текстилен материјал	ДК	ЛБ
62.01	Покривки и Кебиња:		
1)	Електрични покривки	ДК	ЛБ
62.03	Вреќи и торби од сите видови, што се употребуваат за пакување стоки:		
1)	Вреќи од јута	ДК	ЛБ
2)	Друго	ДК	ЛБ
64.01	Обувки со лице и бонови од гума или од вештачки пластичен материјал:		
1)	Гумени обувки:		
	а) чизми	ДК	ЛБ
	б) галоши	ДК	ЛБ
	в) спортски обувки	ДК	ЛБ
	г) влечки	ДК	ЛБ
	д) друго	ДК	ЛБ
2)	Други:		
	а) од поливинилхлорид	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
64.02	Обувки со бонови од природна или вештачка кожа; обувки (освен оние од тар. број 64.01) со бонови од гума или од вештачки пластични материјали:		
1)	Спортски обувки:		
	а) фудбалерски чевли — копачки	ДК	ЛБ
	б) чевли за скии	ДК	ЛБ
	в) друго	ДК	ЛБ
2)	Обувки со лице и со бонови од природна кожа:		
	а) машки	ДК	ЛБ
	б) женски	ДК	ЛБ
	в) детски	ДК	ЛБ
3)	Обувки со лице од природна кожа и со бонови од гума, или од вештачки пластичен материјал:		
	а) машки	ДК	ЛБ
	б) женски	ДК	ЛБ
	в) детски	ДК	ЛБ

1	2	3	4
4)	Обувки со лице од други материјали и со фонови од природна кожа:		
а)	машки	ДК	ЛБ
б)	женски	ДК	ЛБ
в)	детски	ДК	ЛБ
64.03	Обувки од дрво или со фонови од дрво или плута:		
1)	Обувки со фонови од дрво	ДК	ЛБ
2)	Обувки со фонови од плута	ДК	ЛБ
64.04	Обувки со фонови од други материјали	ДК	ЛБ
64.05	Делови од обувки (вклучувајќи и лице, внатрешни фонови и петици) од кој и да е материјал, освен метал:		
1)	Искроени горни делови на обувки:		
а)	од кожа	ДК	ЛБ
б)	од вештачки пластичен материјал	ДК	ЛБ
в)	од текстил	ДК	ЛБ
г)	од други материјали	ДК	ЛБ
2)	Готови горни делови на обувки:		
а)	од кожа	ДК	ЛБ
б)	од вештачки пластични материјали	ДК	ЛБ
в)	од текстил	ДК	ЛБ
г)	од друг материјал	ДК	ЛБ
3)	Фонови:		
а)	од кожа	ДК	ЛБ
б)	од гума	ДК	ЛБ
в)	од полиуретан	ДК	ЛБ
г)	од други вештачки пластични материјали	ДК	ЛБ
д)	од плута	ДК	ЛБ
ѓ)	од дрво	ДК	ЛБ
е)	од други материјали	ДК	ЛБ
4)	Корита:		
а)	од кожа	ДК	ЛБ
б)	од гума	ДК	ЛБ
в)	од друг материјал	ДК	ЛБ
5)	Топуци	ДК	ЛБ
6)	Други делови на обувки:		
а)	од кожа	ДК	ЛБ
б)	од вештачки пластични материјали	ДК	ЛБ
в)	од гума	ДК	ЛБ
г)	од други материјали	ДК	ЛБ
68.03	Шкрилец обработен или производи од природен или агломериран шкрилец:		
1)	Немазнет односно неполиран	РК	ЛБ
2)	Мазнет односно полиран	РК	ЛБ
68.04	Камења за рачно полирање, камења за брусење, зрнести камења за брусење, брусеве и слично, и мелнички камења; камења за острење, точила за брусење и слично (вклучувајќи и точила, врвови, дискови и шилци за мелење, дефибрирање, острење, полирање, пентрирање или сечење), од природен камен (агломериран или неагломериран) од агломериран природен или вештачки материјал за брусење или од керамика, со јатки или без		

1	2	3	4
	јатки, чипи, оски и слично, од други материјали, но без постаменти; сегменти и други довршени делови од таков камен и точила од природен камен (агломериран или неагломериран), од агломериран природен или вештачки материјал за брусење од керамика:		
1)	Мелнички камења:		
	а) од природен материјал	ДК	ЛБ
	б) од вештачки материјал	ДК	ЛБ
2)	Камења за острење:		
	а) од природен материјал	ДК	ЛБ
	б) од вештачки материјал	ДК	ЛБ
3)	Точила за брусење:		
	а) од природен материјал	ДК	ЛБ
	б) од вештачки материјали	ДК	ЛБ
4)	Друго:		
	а) од природен материјал	ДК	ЛБ
	б) од вештачки материјал	ДК	ЛБ
68.06	Природен или вештачки материјал за брусење, во прав или во зрно, на ткаенина, хартија, картон или друг материјал, оформен со сечење или неоформен, изработен со шицење или на друг начин:		
1)	Брусно платно	ДК	ЛБ
2)	Брусна хартија	ДК	ЛБ
3)	Друго	ДК	ЛБ
68.11	Производи од цемент (вклучувајќи и од цемент од згура), бетон или вештачки камен (вклучувајќи и гранулиран мермер, агломериран со цемент) армирани или неармирани:		
1)	Армирани:		
	а) плочи	РК	ЛБ
	б) цевки	РК	ЛБ
	в) друго	РК	ЛБ
2)	Други		
	а) плочи:		
	1) врз база на цемент	РК	ЛБ
	2) други	РК	ЛБ
	б) цевки	РК	ЛБ
	в) друго:		
	1) врз база на цемент	РК	ЛБ
	2) друго	РК	ЛБ
68.12	Производи од азбест-цемент, од цемент со целулозни влакна и слично:		
1)	Плочи:		
	а) од азбест-цемент	РК	ЛБ
	б) од цемент со целулозни влакна и слично	РК	ЛБ
2)	Цевки:		
	а) од азбест-цемент	РК	ЛБ
	б) од цемент со целулозни влакна и слично	РК	ЛБ
3)	Друго	РК	ЛБ

1	2	3	4
68.13	Азбест преработен и производи од азбест (на пр. лепенка, предиво и ткаенини; облека, азбестни производи за спојување), армирани или неармирани, освен производи од тар. број 68.14; мешаници врз база на азбест и мешаници врз база на азбест и магнезиум-карбонат, и производи од нив:		
	1) Влакно обработено	ДК	ЛБ
	2) Предиво	ДК	ЛБ
	4) Ткаенини	ДК	ЛБ
	6) Лепенка	ДК	ЛБ
	10) Облека	ДК	ЛБ
69.03	Други огноотпорни производи (на пр. реторти, тиглови, лонци, лонци за топење, изливници, чепови, подлоги, куполи, цевки, облоги, прачки, освен производите од тар. број 69.01):		
	1) За лизгави затворачи	ДК	ЛБ
	2) Друго:		
	а) врз база на стеатит	ДК	ЛБ
	б) врз база на кварц и кварцит	ДК	ЛБ
	в) врз база на силико алуминозни (шамот) и високоалуминозни суровини:		
	1) Чепови со или без графит	ДК	ЛБ
	2) изливници со или без графит	ДК	ЛБ
	3) лонци и прстени за производство на стакло	ДК	ЛБ
	г) врз база на сиркон	ДК	ЛБ
	д) врз база на корунд	ДК	ЛБ
	ф) врз база на синтермагнезит	ДК	ЛБ
	е) врз база на мешаница на синтермагнезит и хромит	ДК	ЛБ
	ж) врз база на хромит	ДК	ЛБ
	з) врз база на силициумкарбид:		
	1) топлинички лонци	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
	с) врз база на јаглерод:		
	1) топлинички лонци	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
	и) друго	ДК	ЛБ
69.08	Плочы за подови, плочи за огништа (камини) и плочи за обложување ѕидови, глеѓосани или глазирани:		
	3) Плочи за огништа (камини)	РК	ЛБ
69.10	Сливници, лавабса, бидеа, клзетски шолји, писоари, кади за бањи и слични санитарни производи:		
	1) Од порцелан	РК	ЛБ
	2) Од фајанс	РК	ЛБ
	3) Од други керамички материјали	РК	ЛБ
69.11	Садови и други производи што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели, од порцелан (вклучувајќи и од бисквит и парлан-порцелан):		
	1) кујнски и трпезни садови:		
	а) еднобојни	РК	ЛБ
	б) во повеќе бои	РК	ЛБ
	2) Тоалетни производи:		
	а) еднобојни	РК	ЛБ
	б) во повеќе бои	РК	ЛБ
	3) Друго	РК	ЛБ



1	2	3	4
69.12	Садови и други производи што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели, од други видови керамика:		
	1) Кујнски и трпезни садови:		
	а) еднобојни	РК	ЛБ
	б) во повеќе бои	РК	ЛБ
	2) Тоалетни производи:		
	а) еднобојни	РК	ЛБ
	б) во повеќе бои	РК	ЛБ
	3) Друго	РК	ЛБ
70.04	Стакло леано или валано, необработено (плакирано или армирано) украсено или неукрасено, во плочи во правоаголна форма:		
	2) Армирано	РК	ЛБ
	4) Бојосано	РК	ЛБ
70.06	Стакло леано, валано, влечено или дувано (вклучувајќи и плакирано или армирано стакло) во правоаголни форми, по површина шлифувано или полирано, но понатаму необработувано:		
	2) Друго:		
	а) пливачко стакло за автомобилската индустрија	РК	ЛБ
70.13	Производи од стакло (освен производи што се распоредуваат во тар. број 70.19) кои се употребуваат за на маса, за кујна за тоалет, за канцеларии за внатрешна декорација или за слична употреба;		
	1) Трпезни и кујнски садови:		
	а) недекорирани:		
	1) од кристално стакло	ДК	ЛБ
	2) од друго стакло	ДК	ЛБ
	б) декорирани:		
	1) од кристално стакло	ДК	ЛБ
	2) од друго стакло	ДК	ЛБ
	в) од огноотпорно стакло	ДК	ЛБ
	2) Украсни производи:		
	а) од кристално стакло:		
	1) недекорирани	ДК	ЛБ
	2) декорирани или шлифувани	ДК	ЛБ
	б) од друго стакло:		
	1) недекорирани	ДК	ЛБ
	2) декорирани	ДК	ЛБ
	3) Тоалетни производи:		
	а) недекорирани	ДК	ЛБ
	б) декорирани	ДК	ЛБ
	4) Друго	ДК	ЛБ
71.05	Сребро, вклучувајќи и сребро позлатено и сребро платинирано необработено или полупреработено:		
	2) Друго	ЛБ	РК
	а) полупреработено	ЛБ	РК
	б) друго	ЛБ	РК
71.06	Валано сребро, необработено или полупреработено		

1	2	3	4
71.12	Јувелирски производи и нивните делови, од благородни метали или од валани благородни метали:		
	1) Од сребро или од легури на сребро	ДК	ЛБ
	2) Од злато или од легури на злато	ДК	ЛБ
	3) Од платина или од метали на платинска група и нивните легури	ДК	ЛБ
71.13	Златарски или кујунџиски производи и нивните делови од благородни метали или од валани благородни метали, освен производите од тар. број 71.12:		
	1) од сребро и од легури на сребро:		
	а) кујунџиски производи	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
	2) Од злато и легури на злато:		
	а) кујунџиски производи	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
	3) Од платина и од метали на платинска група и од нивните легури	ДК	ЛБ
71.14	Други предмети од благородни метали или од валани благородни метали:		
	1) Од сребро, плакирани или дублирани со сребро:		
	а) галантериски производи	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
	2) Од злато, плакирани или дублирани со злато:		
	а) галантериски производи	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
71.15	Производи што се состојат или имаат вградени бисери, бесценети или полубесценети камења (природни, вештачки или реконституирани):		
	1) Производи изработени од бисери:		
	а) бердани брзлетни и други производи од нанижани бисера, без вовлечени прицврстувачи или други предмети	ДК	ЛБ
	б) галантериски производи	ДК	ЛБ
	в) јувелирски производи	ДК	ЛБ
	г) друго	ДК	ЛБ
	2) Производи изработени од бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконституирани):		
	а) исклучиво од бесценети или полубесценети камења:		
	1) бердани, брзлетни и други производи од нанижани бесценети камења со неуглавени прицврстувачи или друг прибор	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
	б) друго:		
	1) јувелирски производи	ДК	ЛБ
	3) друго	ДК	ЛБ
73.16	Материјал за изградба на железнички и трамвајски колосеци од железо или челик, и тоа: шини, шини водилки, јазичиња, свртници (или вкрсници), делови на свртници, прачки за спојување, запчести шини, прагови, плочи за спојување, шински лежишта, прицврстувачи на лежишта, подметки (базни плочи), шински свртници, подложни плочи, спојници и други специјални делови за спојување или процврстување на шини:		
	2) Друго:		
	б) колосечен прибор:		
	1) спојници и плочки	РК	ЛБ
	2) друго	РК	ЛБ

1	2	3	4
73.20	Прибор за цевки (на пример, наглавки, колена, цевни навртки и прирабници) од железо или челик:		
1)	фитинзи и прирабници	РК	ЛБ
2)	Колена:		
а)	за леани цевки	РК	ЛБ
б)	за други цевки	РК	ЛБ
3)	Друго	РК	ЛБ
73.21	Конструкции и делови на конструкции (на пр., хангари и други згради, мостови и делови на мостови, врати за брани, кули, решеткави столбови, покриви, покривни конструкции, рамки за врата и прозорци, огради, столбови и потпорници (од железо или челик; ленти, прачки, аголници и други профили, цевки и сл., подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик:		
3)	Лимови, ленти, прачки, профили, цевки и др., очигледно подготвени за конструкции	ДК	ЛБ
4)	Друго	ДК	ЛБ
73.25	Впредена жица, кабли, ортоми, јажиња, плетени ленти, ремени и слично од железна или челична жица, со исклучок на изолирани електрични кабли:		
1)	Челични јажиња:		
а)	со затворена конструкција	РК	ЛБ
б)	други	РК	ЛБ
2)	Челичен автокорд	РК	ЛБ
3)	Друго	РК	ЛБ
73.26	Бодлива жица од железо или од челик; впредени ленти или впредени еднократни плоскати жици, со боцки или без боцки и лесно впредени дупли-жици што се употребуваат за огради, од железо или од челик:		
1)	Бодлива жица	РК	ЛБ
2)	Друго	РК	ЛБ
73.27	Газа, ткаенини, решетки, мрежи, огради, зајакнати ткаенини и слични материјали од железна или челична жица; решетки од железо или од челик, добиени со пресечување и развлекување на едно парче лим или лента:		
1)	Плетива	РК	ЛБ
2)	Ткаенини	РК	ЛБ
3)	Решетки	РК	ЛБ
4)	Друго	РК	ЛБ
73.29	Синцири и нивни делови од железо или од челик:		
1)	Трансмисии	ДК	ЛБ
2)	Котљени	ДК	ЛБ
3)	За дигање товар и за влечење	ДК	ЛБ
4)	Друго	ДК	ЛБ
73.31	Бруке, клинци, зашилени, крампони, кланфи за спојување, бруке со алка, кужести бруке и бручиња за цртачки табли, од железо или од челик, со глави од друг материјал или не, освен оние со глава од бакар:		
1)	Бруке и бручиња:		
а)	за железнички колосеци	ДК	ЛБ
б)	текс:		
1)	рачен	ДК	ЛБ
2)	машински	ДК	ЛБ

1	2	3	4
73.32	Завртки и навртки (вијчени производи), вклучувајќи и краеви и главици на завртки, со навои или без навои, дупчени или не, и завојници, вклучувајќи и кукести завртки и завртки со алка, од железо или челик; заковки (нитни), клинови, расцепки подметки, пружинени или не, од железо или од челик:		
1)	Вијчени производи и заковки за железнички колосеци:		
a)	вијци и навртки челични	ДК	ЛБ
b)	подлошки	ДК	ЛБ
v)	заковки челични	ДК	ЛБ
2)	Други вијчени производи и заковки:		
a)	вијци и навртки челични	ДК	ЛБ
b)	заковки, расцепки, подлошки и осигурувачи	ДК	ЛБ
v)	друго	ДК	ЛБ
3)	Друго	ДК	ЛБ
73.35	Пружини и листови за пружини, од железо или челик:		
1)	Листовидни и спирални пружини за возила	ДК	ЛБ
2)	Хеликоидни пружини за локомотиви	ДК	ЛБ
3)	Пружини за мебел	ДК	ЛБ
4)	Друго	ДК	ЛБ
73.36	Печки (вклучувајќи и печки со помошни казани) за централно греење, шпорети, печки за готвење, скари, пламеници и други греачи на простории, разводници на пламен, греачи на садови со пламеници, казани за греење со ложиште и слична опрема што се употребува во домаќинството, неелектрична, од железо или од челик и нивни делови:		
1)	Апарати за готвење и греачи на садови	ДК	ЛБ
2)	Други апарати:		
a)	печки:		
1)	на цврсти горива	ДК	ЛБ
2)	на течни горива	ДК	ЛБ
3)	на гасовити горива	ДК	ЛБ
b)	шпорети:		
1)	на цврсти горива	ДК	ЛБ
v)	гасни ретшоа	ДК	ЛБ
г)	бојлери	ДК	ЛБ
д)	друго	ДК	ЛБ
3)	Делови	ДК	ЛБ
73.37	Котли (освен котлите од тар број 84 01) и радијатори, за централно греење, неелектрично загревани, од железо или од челик, и нивни делови; греачи на воздух или дистрибутери на топол воздух (вклучувајќи ги и оние што можат да дистрибуираат ладен или пригоден воздух), со вграден моторен вентилатор или со мотор за вдување, неелектрично загревани, од железо или од челик и нивни делови:		
3)	Грејачи и дистрибутери на воздух	ДК	ЛБ
4)	Друго	ДК	ЛБ
73.38	Производи што обично се употребуваат во домаќинството, градежни санитарни производи за внатрешна употреба и делови за вакви производи, од железо или од челик; волна од железо или од челик; сунѓери за рибање на садови и перничииа за рибање и полирање, нараквици и слично од железо или од челик:		
1)	Производи за домаќинство и нивни делови; волна од железо или од челик; сунѓер за рибање на садови и перничииа за рибање и полирање, нараквици и сл.:		
a)	садови емајлирани	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	2) Санитарни производи и нивни делови:		
	а) тоалетни санитарни производи:		
	1) кади	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
74.15	Брукѐ, брутчиња, кламфички, кукести брукѐ, зашилели кламфи, украсни брукѐ и брутчиња за цртачки табли, од бакар, или од железо или од челик со главица од бакар; завртки и навртки (вклучувајќи и краеве и главици на завртки), со навои или не и завртки (вклучувајќи кукести завртки и завртки со алка), од бакар; заковки, клинови, расцепки, подметки, пружинени или не, од бакар:		
	1) Вијчени стоки	ДК	ЛБ
74.19	Други производи од бакар:		
	3) Други производи:		
	а) необработени:		
	1) отковки	ДК	ЛБ
	2) одливки	ДК	ЛБ
	3) отпресоци	ДК	ЛБ
	4) друго	ДК	ЛБ
	б) обработени	ДК	ЛБ
76.08	Конструкции и делови на конструкции (хангари и други градежни конструкции, мостови и делови на мостови, кули, решеткави столбови, покривни капаци, рамки за врати и прозорци, балустради, столбови и потпорници), од алуминиум; плочи, пречки, аголни и други профили, цевки и слично од алуминиум, подготвени за употреба во конструкции:		
	1) Монтажни куќи и делови	ДК	ЛБ
	2) Рамки за врати и прозорци	ДК	ЛБ
	3) Лимови, ленти, прачки, профили, цевки итн., подготвени така што да е очигледна нивната намена за конструкции	ДК	ЛБ
76.10	Буриња, садови во форма на барабан, канти конзерви, кутии и слични садови (вклучувајќи и цврсти и свитливи цевести садови — туби), од алуминиум, кои главно се употребуваат за превоз, односно за пакување на стоки:		
	2) Туби и фиоли	ДК	ЛБ
	3) Друго	ДК	ЛБ
76.11	Садови од алуминиум за компримиран или течни гасови	ДК	ЛБ
76.12	Впредена жица, кабли, јажиња, ортоми, плетени ленти и слично, од алуминиска жица, освен изолирана електрична жица и кабли:		
	1) кабли:		
	а) од нелегиран алуминиум	РК	ЛБ
	б) од легиран алуминиум	РК	ЛБ
	2) Јажиња:		
	а) од челично јадро	РК	ЛБ
	б) без челично јадро	РК	ЛБ
	3) Друго	РК	ЛБ
76.15	Производи и санитарни стоки кои главно се употребуваат во домаќинството и нивни делови од алуминиум:		
	1) Производи за домаќинство и нивни делови:		
	а) садови до 10 литри зафатнина:		
	1) преслечени со тефлон	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ
	б) садови над 10 литри зафатнина	ДК	ЛБ
	в) други	ДК	ЛБ

1	2	3	4
77.01	Магнезиум суров: отпадоци (исклучувајќи сортирани струганици по големина) и остатоци (одломки, отсечоци и сл.), од магнезиум:		
	1) Отпадоци и остатоци од магнезиум:	ЛБ	РК
	2) Магнезиум суров:		
	а) леани легури	ЛБ	РК
	б) легури за тмечење	ЛБ	РК
	в) друго	ЛБ	РК
81.04	Други прости метали, сурови или обработени и производи од тие метали; кермети, сурови или обработени и производи од тие метали:		
	2) Отпадоци и остатоци од метали од овој тарифен број освен оние од точка 1) на овој тарифен број или од кермети; сурови метали од овој тарифен број: освен оние од точка 1 на овој тарифен број сурови кермети на:		
	в) кадмиум	РК	ЛБ
82.02	Пили (немеханички) и листови за рачни или машински пили (вклучувајќи и листови за пили, без запци):		
	1) Рачни пили за дрво и листови за рачни машински пили за дрво:		
	б) листови, ленти и сегменти за машински пили за дрво:		
	1) назабени:		
	в) бескрајни ленти	ДК	ЛБ
	г) сегменти	ДК	ЛБ
	д) верижни	ДК	ЛБ
	е) други	ДК	ЛБ
	2) Рачни пили за метал и листови за рачни и машински пили за метал:		
	а) рачни пили за метал и листови за рачни пили за метал:		
	3) друго	ДК	ЛБ
	4) Дискови:		
	а) со дијамантски сечива:		
	1) за камен	ДК	ЛБ
	2) за друго	ДК	ЛБ
82.03	Рачен алат: клешти (вклучувајќи и клешти за сечење), клешти-штипалки, пинцети, лимарски ножици, секачи на сворници и сл.; пробојци; секачи на цевки; обични клучеви за завртки и француски клучеви (исклучувајќи рачки на врезници); егиња и рашпи:		
	3) Друго		
	г) друго	ДК	ЛБ
82.04	Рачен алат, вклучувајќи стаклорезачки дијаманти, кои не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број на оваа глава; ламби за лемење, наковални, менгелиња и стегалки, освен прибор и делови за алатни машини, полски ковацници, точила со постамент (движени со рака или со педал):		
	4) Менгелиња и стегалки	ДК	ЛБ
	5) Гарнитури на алати:		
	г) за ТТ механичари	ДК	ЛБ
	ж) за прецизни механичар.	ДК	ЛБ
	к) за други	ДК	ЛБ
	6) Ламби за лемење	ДК	ЛБ
82.05	Изменлив алат за рачни алати, за алатни машини или за рачни алатки механички движени (на пр. за втискување, просечување, дупчење со буртија, врежување на внатрешни навои, врежување на надворешни навои, дупчење со стружење, провлекување, глодање, режење, стружење, порамнување на точила, засечување, притегнување и одвртување на завртки), вклучувајќи и матрици за извлекување на жица, матрици за екструзија (истиснување) на метали и круни (влошки) за дупчење карпи:		
	1) Од прост метал или од метални карбиди:		
	а) бургии и други алати за дупчење:		
	3) од други материјали	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	б) алати за изработка на навои:	ДК	ЛБ
	в) друго		
	г) глодала за обработка на метали, игли за провлекување на профилни (мандрини), модулни, одвални глодала и други алати за глодање провлекување и изработка на запченици:		
	1) глодала:		
	г) други	ДК	ЛБ
	д) глодала и глави за обработка на дрво:		
	4) други	ДК	ЛБ
	е) алати за извлекување (прачки, цевки и друго) подразбирајќи и алати (матрици-патрици) за истискување на метали на ладно, ковање, просечување и исечување:		
	1) матрици за извлекување и истискување	ДК	ЛБ
	2) алати за ладно просечување и сечење лим	ДК	ЛБ
	3) алати за пресување лим на ладно	ДК	ЛБ
	5) други	ДК	ЛБ
	ж) алати за дупчење и сондажа:		
	1) рударски	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ
	2) Од дијамант агломериран или неагломериран:		
	а) за дупчење и сондажа		
	1) рударски	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ
	б) други алати за машини и рачни алатки:		
	3) друго	ДК	ЛБ
	3) Од други материјали	ДК	ЛБ
82.06	Ножеви и сечила за машини или за механички справи:		
	3) За сечење хартија	ДК	ЛБ
	4) За сечење тутун	ДК	ЛБ
	5) За сечење фурнир	ДК	ЛБ
	6) За рендиња	ДК	ЛБ
	7) Друго	ДК	ЛБ
82.07	Врвови и плочки на алати, стапчиња и слично за врвови на алати, немонтирани, од синтеризирани метални карбиди (на пр., карбид, тунстен, молибден или ванадиум):		
	4) Друго	ДК	ЛБ
82.09	Ножеви со сечила, назабени или неназабени (вклучувајќи и градинарски ножеви за поткастрување), освен ножеви што се распоредуваат во тар. број 82.06; сечила за ножеви:		
	2) Ножеви:		
	а) трпезни	ДК	ЛБ
	б) кујнски	ДК	ЛБ
82.12	Ножици (вклучувајќи и шивачки ножици) и сечила за ножици:		
	1) Ножици:		
	а) за манижир	ДК	ЛБ
	б) за домаќинство	ДК	ЛБ
	в) за употреба во занаетството	ДК	ЛБ
	г) други	ДК	ЛБ
	2) Сечила	ДК	ЛБ

1	2	3	4
82.14	Лажници, виљушки, прибор за јадење риби, ножеви за путер, кутлачи и сличен кујнски и трпезен прибор:		
1)	Позлатени	ДК	ЛБ
2)	Посребрени	ДК	ЛБ
3)	Од нерѓосувачки челик	ДК	ЛБ
4)	Друго	ДК	ЛБ
83.01	Брави и катанци (на клуч, шифра или електрични) и нивни делови од прости метали; опкови со вградени бравички за рачни чанти, патни куфери или слично и делови на тие опкови од прости метали; клучеви за наведените производи; од прости метали:		
1)	Електрични брави со шифра и нивни делови	ДК	ЛБ
2)	Брави за врати и клучеви	ДК	ЛБ
3)	Брави за мебел и клучеви	ДК	ЛБ
4)	Брави, клучеви и нивни делови, за моторни возила	ДК	ЛБ
5)	Катанци и клучеви	ДК	ЛБ
6)	Цилиндри за брави и клучеви	ДК	ЛБ
7)	Друго	ДК	ЛБ
83.02	Прибор и опкови од прости метали за мебел, врати, скали, прозорци, ролетни, каросерии седларски производи, патни куфери, сандачиња и слично (вклучувајќи и автоматски затвораачи на врати); закачалки за шапки, конзоли и сл., од прости метали:		
2)	Опкови и прибор, механички:		
а)	за мебел	ДК	ЛБ
б)	за градежништвото	ДК	ЛБ
83.03	Каси, сигурносни боксови, блиндирани или зајакнати сигурносни прегради за трезори, сигурносни оддели — престори и сигурносни врати, преносливи сигурносни сандачиња, сигурносни касети и сл., од прости метали:		
1)	Каси, трезори и сигурносни врати:		
а)	со автоматски уреди за затворање	ДК	ЛБ
б)	со механички уреди за затворање	ДК	ЛБ
в)	со други команди (пневматски, хидраулични)	ДК	ЛБ
г)	обични, без механички и автоматски уреди за затворање	ДК	ЛБ
83.06	Статуети и други производи за внатрешно украсување од прости метали; рамови за фотографии, слики и слично, од прости метали; огледала од прости метали	ДК	ЛБ
83.15	Жица, прачки, цевки, плочи, електроди и слични производи од прости метали или метални карбиди, преслечени или исполнети со топачи, што се употребуваат за заварување и лемење или за преслекување со метал или метални карбиди; жица и прачки од агломериран прав на прост метал за метализација со прскање:		
1)	Електроди за метализација со напарување во вакуум:	ДК	ЛБ
2)	Други електроди:		
а)	нелегирани	ДК	ЛБ
б)	легирани	ДК	ЛБ
3)	Друго	ДК	ЛБ
84.06	Клипни мотори со внатрешно согорување:		
3)	Мотори за возила од глава 87 на оваа тарифа:		
а)	бензински мотори:		
1)	до 1000 cm <sup>3</sup>	РК	ДК
2)	од 1001 до 1500 cm <sup>3</sup>	РК	ДК
3)	од 1501 до 2000 cm <sup>3</sup>	РК	ДК
4)	над 2000 cm <sup>3</sup>	РК	ДК



1	2	3	4
	б) дизел-мотори;		
	1) до 66 kW	РК	ДК
	2) над 66 kW	РК	ДК
	в) двотактни мотори:		
	1) за мопеди и мотоцикли	РК	ДК
	2) други	РК	ЛБ
	г) други	РК	ДК
	4) Вонбродски мотори:		
	а) до 13 kW	РК	ДК
	б) над 13 kW	РК	ДК
	5) Поморски погонски мотори, освен вонбродски:		
	а) дизел-	РК	ДК
	б) бензински	РК	ДК
	6) Други мотори:		
	а) за моторни шински возила:		
	1) дизел мотори за дизел хидраулични локсмотиви	РК	ЛБ
	2) друго	РК	ЛБ
	б) друго	РК	ЛБ
	7) Делови за мотори од точ. 3 до 6 на свој тарифен број	РК	ЛБ
84.07	Хидраулични машини и мотори (вклучувајќи и водни коли и хидраулични турбини):		
	1) Водни турбини	РК	ДК
84.09	Механички движени патни валјаци:		
	2) Вибрациони валјаци:		
	а) рачно водени вибро-валјаци	ДК	ЛБ
84.10	Пумпи (вклучувајќи и пумпи со погонски мотори или погонска турбина) за течности, опремени или несопремени со направи за мерење; елеватори за течности со ведрa, синџири, пропелери, ленти и слично:		
	1) Пумпи за гориво или мазило што се употребуваат на бензински станици или во гаражи, опремени или конструирани да бидат опремени со мерен уред	ДК	ЛБ
	2) Пумпи со наизменично движење, освен на сние од точка 1 на овој тарифен број:		
	а) клипни пумпи со регулација на капацитетот, за агресивни хемиски материјали	ДК	ЛБ
	3) Центрифугални пумпи, освен на сние од точка 1 на свој тарифен број:		
	б) пумпи за агресивни хемиски материјали	ДК	ЛБ
	в) во „S“ изработка	ДК	ЛБ
	г) во „S“ изработка со додатни уреди за преточување	ДК	ЛБ
	4) Ротациони пумпи, освен оние од точка 1 на овој тарифен број:		
	а) хеликоидални мово-пумпи за агресивни хемиски материјали	ДК	ЛБ
	б) запчести пумпи за дозирање на полимеризати за испредување на вештачки и синтетички влакна, за агресивни материјали	ДК	ЛБ
	5) Други пумпи за течност и елеватори на течности:		
	а) во „S“ изработка	ДК	ЛБ

1	2	3	4
84.11	Воздушни пумпи, вакуум-пумпи, воздушни или гасни компресори (вклучувајќи и пумпи со погонски мотор или погонска турбина и компресори, како и генератори со слободни клипови за гасни турбини); вентилатори, дувалки и слично:		
	1) Пумпи и компресори:		
	б) компресори:		
	2) стабилни:		
	в) други компресори:		
	3) во „S“ изработка	ДК	ЛБ
	б) за кислород	ДК	ЛБ
	4) Вентилатори, дувалки и слично и нивни делови:		
	а) вентилатори:		
	2) вентилатори за агресивни гасови	ДК	ЛБ
	3) други	ДК	ЛБ
	б) дувалки:		
	1) за агресивни гасови	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ
	в) друго	ДК	ЛБ
84.13	Горилници за ложишта на течно гориво (атомизери), на цврсто гориво во прав или на гас; механички уреди за ложење, механички решетки, механички отстранувачи на пепел и слични уреди:		
	1) Горилници:		
	а) за течни горива:		
	1) со масен проток до 2 kg/h	ДК	ЛБ
	2) со масен проток над 2 до 300 kg/h	ДК	ЛБ
	3) со масен проток над 300 до 800 kg/h	ДК	ЛБ
	4) со масен проток над 800 kg/h	ДК	ЛБ
	б) за гасовити горива:		
	1) со сила до 80 MJ/h	ДК	ЛБ
	2) со сила над 80 MJ/h	ДК	ЛБ
	в) за комбинација на горива:		
	1) со сила до 80 MJ/h	ДК	ЛБ
	2) со сила над 80 MJ/h	ДК	ЛБ
	г) за цврсти горива	ДК	ЛБ
	2) Механички уреди за отстранување на пепел	ДК	ЛБ
	3) Друго	ДК	ЛБ
84.14	Индустриски и лабораториски печки, неелектрични:		
	1) Печки за термичка обработка на метали, обични	ДК	ЛБ
84.15	Фрижидери и разладна опрема (електрични и други):		
	3) Други фрижидери и разладна опрема:		
	а) фреонски за разладување на кислород	ДК	ЛБ
84.16	Каландери и слични машини за валање (освен за обработка и валање на метали и за валање на стакло) и валјаци за нив:		
	1) Каландери и слични машини за валање:		
	а) за пеглање на облека	ДК	ЛБ

1	2	3	4
84.17	Машини, уреди и слична лабораториска опрема електрично загревани или незагревани, за обработка на материјали со менување на температурата како што е греење, готвење, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, вапоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинство; грејачи на вода, неелектрични:		
2)	Други машини, уреди и опрема и нивни делови:		
	д) машини и уреди за стерилизација и пастеризација	ДК	ЛБ
	ѓ) машини и уреди за дестилација и евапоризација:		
	1) колони за дестилација на нафта и нафтени фракции	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
	е) машини за ферментација, за одржување и вештачко стареење	ДК	ЛБ
	ж) машини и уреди за разладување на материјали:		
	1) уреди за разладување на нафтени фракции	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
	з) машини за угостителство и експрес ресторани (за готвење, печење, пржење и сл)	ДК	ЛБ
	с) машини за парење освен за дрво	ДК	ЛБ
	и) уреди за сушење на руда и концентрат	ДК	ЛБ
	ј) ректификациони колони за производство на кислород и азот	ДК	ЛБ
	к) друго	ДК	ЛБ
84.18	Центрифуги; уреди и апарати, за филтрирање и пречистување (освен инки за филтрирање, цеџилки за млеко и слично), за течности или гасови:		
2)	Уреди и апарати за филтрирање или пречистување:		
	а) за филтрирање или пречистување на гасови (вклучувајќи и воздух)	ДК	ЛБ
	г) мета-филтри за пречистување на натриум тиоцијанат	ДК	ЛБ
	д) ротациони филтри за пречистување на натриум тиоцијанат	ДК	ЛБ
	ѓ) уреди за пречистување со екстракција на натриум тиоцијанат	ДК	ЛБ
	е) за филтрирање или пречистување на други течности	ДК	ЛБ
84.20	Ваги за мерење (освен ваги со осетливост од 5 центриграми или помалку) вклучувајќи и машини за броење и контрола, кои работат врз база на мерење на тежината; тегови за ваги од сите видови:		
1)	Ваги за мерење:		
	а) ваги и апарати, за мерење и контрола во производството:		
	1) ваги за дозирање	ДК	ЛБ
	в) ваги за домаќинство	ДК	ЛБ
84.21	Механички апарати и уреди (на рачен погон или други) за исфрлање, дисперзија или распоскување на течности или прав; апарати за гаснење пожар (наполнети или ненаполнети); пиштоли за прскање и слични апарати; машини и апарати за исфрлање на пара или песок и слични машини за исфрлање на млаз:		
1)	Машини и апарати за исфрлање на песок и пара и слично, за чистење на метални предмети	ДК	ЛБ
2)	Апарати за гаснење пожар	ДК	ЛБ
3)	Апарати за распрекување на течности, со пумпи или без пумпи:		
	а) лозарски прскалки, моторни	ДК	ЛБ
	б) лозарски прскалки, рачни	ДК	ЛБ
	в) апарати за вештачки дожд	ДК	ЛБ
	г) уреди за нанесување на заштитна мачкавица на цевки или профили	ДК	ЛБ
	д) други:		
	1) до 400 l носени и влечени	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ

1	2	3	4
84.22	Машини и уреди за дигање, манипулација, натовар или истовар, едношински висечки дигалки и транспортери (на пр. лифтови, чекреци, кранови, витли, дигалки, претоварни мостови, транспортери со лента и жичници), освен машини и уреди од тар. број 84.23:		
1)	Дигалки макари, освен скипови; хоризонтални и вертикални витли	ДК	ЛБ
2)	Бродски (derick) дигалки; дигалки, освен кабл-дигалки; подвижни портали за дигање:		
б)	цевкополагачи над 220 kW	ДК	ЛБ
4)	Лифтови и скипови:		
а)	лифтови:		
1)	товарни:		
а)	на хидрауличен погон	ДК	ЛБ
б)	на електричен погон:		
1)	рударски лифтови	ДК	ЛБ
б)	скип-уреди	ДК	ЛБ
5)	Подвижни скали и подвижни тротоари:		
а)	специјални јамски ленти за превоз на луѓе	ДК	ЛБ
б)	друго	ДК	ЛБ
6)	Друго:		
а)	греблести транспортери:		
1)	за комбајни за ископување јаглен	ДК	ЛБ
84.23	Стабилни или подвижни машини за ископување, рамнење, набивање, дупчење и вадење земја, минерали или руди (на пр., багери, резачи за јаглен, скрепери, рамнила и булдожери); макари за побивање шипови; снежни плугови без сопствен погон (вклучувајќи и приклучоци за снежни плугови):		
3)	Багери лажичари и други багери, самоодни:		
б)	багери со зафатнина на лажичата над 4 m <sup>3</sup> до 8 m <sup>3</sup>	ДК	ЛБ
в)	багери со зафатнина на лажичата над 8 m <sup>3</sup>	ДК	ЛБ
д)	ротациони багери со масен притисок над 1000 t/h	ДК	ЛБ
4)	Други машини, самоодни:		
б)	скрепери:		
1)	со зафатнина над 14 m <sup>3</sup> и над 220 kW	ДК	ЛБ
б)	универзални рударски машини над 75 kW	ДК	ЛБ
е)	други	ДК	ЛБ
5)	Машини за дупчење, несоодни:		
д)	други	ДК	ЛБ
6)	Други машини, несоодни:		
б)	други:		
2)	друго	ДК	ЛБ
84.24	Земјоделски и градинарски машини за приготвување и култивирање на земја (на пр., плугови, брани, култиватори, сејалки и растурачи на ѓубре); валјаци за тревни површини и спортски терени:		
1)	Плугови:		
а)	тракторски	ДК	ЛБ
б)	други	ДК	ЛБ
2)	Машини за севање, садење и пресадување; растурачи на хемиско и штапско ѓубре:		
а)	сејалки тракторски	ДК	ЛБ
б)	растурачи на ѓубре	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	3) Брани, култиватори, плевачки и копачки		
	а) тракторски	ДК	ЛБ
	4) Други машини:		
	а) тракторски	ДК	ЛБ
84.25	Машини, апарати и справи за бер а и вршидба на земјоделски производи, преси за слама и добиточна храна; косачки за трева; триери и слични машини за чистење на семе, зрна и мешувест зеленчук и машини за сортирање јајца и други машини за сортирање на земјоделски производи (освен машини за мелничката индустрија од тар. број 84.19):		
	1) Тревокосачки	ДК	ЛБ
	2) Комбајни:		
	в) влечени, за вадење репа	ДК	ЛБ
	3) Други машини за жнеење и вршење; косачки, освен за трева, преси за слама или за добиточна храна:		
	а) косачки тракторски	ДК	ЛБ
	б) моторни роначки	ДК	ЛБ
	в) гребла и превртувачи за сено, освен запрежни	ДК	ЛБ
84.26	Машини за млекарство (вклучувајќи и машини за молзење):		
	1) Машини за молзење	ДК	ЛБ
	2) Други машини за млекарство:		
	б) машини за изработка на сирење, путер и слични производи	ДК	ЛБ
84.27	Преси, гмечалки, дробилки и други машини за производство на вино, јаболковица, овошни сокови и слично:		
	1) Машини:		
	а) механички гмечалки и преси за производство на вино и сокови	ДК	ЛБ
	б) апарати за производство на сокови и други пијачки	ДК	ЛБ
	в) други	ДК	ЛБ
84.28	Други машини за земјоделство, градинарство, живинарство и пчеларство, уреди за ртење снабеди со механичка или термичка опрема; инкубатори и топли батерии за одгледување пилиња:		
	1) Машини:		
	а) инкубатори:		
	1) автоматски	ДК	ЛБ
	б) машини за хранење и поење на живина и добиток:		
	1) автоматски	ДК	ЛБ
	в) машини и уреди за подготвување на добиточна храна	ДК	ЛБ
	г) друго	ДК	ЛБ
84.29	Машини за мелничката индустрија и други машини (освен машини за земјоделски стопанства) за преработка на жита и на сув мешувест зеленчук		
	1) Машини:		
	а) мелници	ДК	ЛБ
84.30	Машини што не се распоредуваат во други тарифни броеви од оваа глава а се употребуваат во следните индустрии на храна или пијачки: пекарската, слаткарската, за изработка на чоколадни производи, макарони, ravioli или слични прехранбени производи од жита, за изработка на производи од месо, риби, овошје и зеленчук (вклучувајќи и машини за сечење и режење); за производство на шеќер и пиво:		
	1) Машини		
	а) за производство на леб, печиво, кекс, тестенини и сл.	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	в) за подготвување и преработка на месо, риби, черупкари итн.	ДК	ЛБ
	г) за подготвување и преработка на овошје	ДК	ЛБ
	д) за подготвување и преработка на зеленчук	ДК	ЛБ
	е) за производство на пиво	ДК	ЛБ
84.36	Машини за предење од маса (истискување) на синтетички и вештачки текстилни влакна, машини за подготвување на природни или вештачки и синтетички текстилни влакна; текстилни машини за предење и кончење; текстилни машини за дублирање, мулинирање и намотување (вклучувајќи и машини за намоутување на јаток):		
2)	Машини од сите видови, што се употребуваат за преработка на природни или синтетички и вештачки влакна:		
	а) развлекачи за памук, коноп, лен и вештачки и синтетички влакна	ДК	ЛБ
	б) машини за подготвување на влакна од волна	ДК	ЛБ
3)	Машини за предење или кончење, машини за дублирање, мулинирање или намотување (вклучувајќи и машини за намотување на јаток):		
	б) машини за дублирање на предиво од памук, коноп, лен и од синтетички и вештачки влакна, освен автоматски	ДК	ЛБ
	в) машини за намотување и премотување предиво	ДК	ЛБ
84.37	Машини за ткаење, машини за плетење и машини за изработка на гајтан-предиво, тил, тантели, везови, позамантерија, плетеници или мрежи, машини за подготвување предиво за употреба на тие машини, вклучувајќи сновалки и машини за скробоње:		
2)	Трикотажни машини:		
	б) други	ДК	ЛБ
3)	Други машини:		
	а) сновалки за волна	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
84.40	Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, апретирање, довршување и превлекување на текстилно предиво, ткаенини или производи од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пеглање и суво чистење); машини за свиткување, намотување, сечење на ткаенини; машини за пресликување на ткаенини или на други подлоги во производството на линолеум или на други покривки за под; машини за печатење на шари или зборови (што се повторуваат) или на целокупната боја врз текстил, кожа, видни тапети, картија за завиткување линолеум и врз други материјали; плочи, клишиња или валјаци гравирани или нагризени (ецувани) со киселина, за тие машини:		
3)	Машини за суво чистење	ДК	ЛБ
4)	Машини за сушење, индустриски:		
	а) машини и уреди за сушење синтетички и вештачки влакна, со вграден процесен сметач	ДК	ЛБ
6)	Други машини:		
	в) машини за бојосување на ткаенини (жигери), освен ненапонски	ДК	ЛБ
	д) машини за намотување и метрење на ткаенини	ДК	ЛБ
	ѓ) машини за прскэње и растегање на ткаенини	ДК	ЛБ
	е) други:		
	1) машини за белење и бојосување на предиво	ДК	ЛБ
7)	Делови:		
	а) машини за перење облека за домаќинството (до 6 kg сува облека)	ДК	ЛБ
84.41	Машини за шиене мебел за вградување на машини за шиене, игли за машини за шиене:		
1)	Машини за шиене:		
	б) индустриски машини за шиене и глави за тие машини:		
	1) за составување делови на трикотажа со помош на котелци со верижење до финост 16/2,57 cm	ДК	ЛБ

1	2	3	4
2)	Игли за машини за шиене; мебел наменет за машини за шиене; делови за производител од тар. број 84.41:		
	а) мебел за машини за шиене	ДК	ЛБ
	б) делови:		
	1) машини за шиене	ДК	ЛБ
84.44	Валалници, валалнички пруги и валјаци за нив:		
2)	Валјаци и други делови:		
	а) валјаци со тврдост до 90 шора и повеќе	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
84.50	Апарати за гасно заварување, лемење, сечење и површинско калење:		
1)	Апарати за заварување и лемење, обични	ДК	ЛБ
2)	Апарати за автоматско сечење или за сечење со пренос од цртежи	ДК	ЛБ
84.51	Машини за пишување, освен машините за пишување со вграден механизам за сметање; машини за пополнување чекови:		
1)	Машини за пишување со обични букви, електрични	ДК	ЛБ
2)	Машини за пишување со обични букви, неелектрични	ДК	ЛБ
3)	Други машини за пишување; машини за пополнување чекови	ДК	ЛБ
84.52	Машини за сметање; книговодствени машини, регистар-каси, машини за франкирање пошта, машини за издавање билети и слични машини со вградени уреди за сметање:		
1)	Машини за сметање (вклучувајќи и електронски калкулатори за ва маса):		
	в) други	ДК	ЛБ
84.53	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за транскрибирање (препишување) на податоци на носителите на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспоменати или неопфатени во другите тарифни броеви од оваа глава, односно оваа тарифа:		
2)	Комплетни дигитални машини за обработка на податоци, кои во исто куќините содржат централна единица за обработка и барем една влезна и една излезна единица	ДК	ЛБ
3)	Комплетни дигитални централни единици за обработка на податоци; дигитални процесори кои се состојат од аритметички, логички и управувачки елементи;		
	а) процесни сметачи за термоелектрани	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
84.55	Делови и прибор (освен покривки, куфери за машини и сл.), кои исклучиво или главно се наменети за машините од тар. бр. 84.51 до 84.54:		
1)	Делови и прибор за машини за пишување од тар. број 84.51	ДК	ЛБ
84.56	Машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, дробење, мелење или мешање земја, камен, руди или други минерални материјали во цврста состојба (вклучувајќи и прав и маса-паста); машини за агломерација, моделирање или формирање на цврсти минерални горива, керамичка маса, нестврднат цемент, гипс и сл. или други минерални производи во прав или форма на маса; машини за изработка на леарски калапи, од песок:		
1)	Машини за сортирање, просејување, сепарација или перење:		
	а) на руда	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
2)	Машини за кршење или мелење:		
	а) за руди на метали	ДК	ЛБ
	б) дробилки за јаглен, со капацитет над 1000 t/h	ДК	ЛБ
	в) други	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	3) Машини за мешање или гмечење:		
	а) мешалки	ДК	ЛБ
	4) Други машини:		
	а) машини за пелетизација на руда на метали	ДК	ЛБ
	б) машини за формирање и калапирање на градежен материјал	ДК	ЛБ
	в) машини за сечење глинени елементи за тули	ДК	ЛБ
	г) друго	ДК	ЛБ
84 59	Машини и механички уреди со посебни функции кои не се распоредуваат во нисок тарифен број од оваа глава:		
	4) Машини и механички уреди за индустријата на гума или на вештачки пластични маси:		
	а) за ињекционо брзање на пластични маси:		
	1) за производство на сопирачки облоги	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ
84 62	Куглични, валчести, иглести и бочести тркалави лежишта:		
	5) Делови.		
	а) прстени, надворешни и внатрешни	РК	ЛБ
	б) тркавали тела (куглици, валјаци и др.)	РК	ЛБ
	в) кафези	РК	ЛБ
	г) други	РК	ЛБ
84 63	Трансмисиони вртила, криваи, куќишта за лежишта, лизгави лежишта, запченици и запчени преносници (вклучувајќи и фрикциони тркала, менувачки кутии и други преносници со променливи брзини), замавници, ременици и јажиња, макари, спојници за вклучување и исклучување, спојници за вртила:		
	1) Трансмисиони и колелести вртила	ДК	ЛБ
	3) Запченици, склопови од запченици, менувачки кутии и други склопови за менување на брзина:		
	а) хидраулични менувачи	ДК	ЛБ
	б) друго	ДК	ЛБ
	4) Спојници, ременици и замавници	ДК	ЛБ
	5) Друго	ДК	ЛБ
85 01	Генератори, мотори, претвораачи (конвертори), ротациони или статички, трансформаторски, исправачи и исправачки апарати, индуктори:		
	8) Други трансформатори:		
	а) специјални трансформатори за електрични печки за топење на метална руда, со сила над 20 kV A	ДК	ЛБ
85 02	Електромагнети; перманентни магнети и производи од специјални материјали за производство на перманентни магнети (blanks); електромагнетски и перманентни магнетски стегачки глави, стегачки направи и слични држачи на работни предмети; електромагнетски спојници и преносници, електромагнетски кочници; електромагнетски глави за дигање:		
	1) Електромагнети:		
	а) меки феритни јатки	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
	2) Перманентни магнети:		
	а) леани	ДК	ЛБ
	б) феритни	ДК	ЛБ
	в) други	ДК	ЛБ



1	2	3	4
	3) Електромагнетски кочници:		
	а) за автомобили	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
	4) Електромагнетски спојници	ДК	ЛБ
	5) Електромагнетски глави за дигање	ДК	ЛБ
	6) Друго	ДК	ЛБ
85.03	Примарни Келии и примарни батерии:		
	1) Лекланшеови и воздушно-деиоларизациони	РК	ЛБ
	3) Друго	РК	ЛБ
85.05	Рачни алати со вграден електричен мотор:		
	1) За дупчење	ДК	ЛБ
	2) За површинска обработка	ДК	ЛБ
	3) Кружни и верижни пили	ДК	ЛБ
	4) Бетонски вибратори	ДК	ЛБ
	5) Друго	ДК	ЛБ
85.06	Електромеханички апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор:		
	1) Правошмукалки и апарати за мазнење на под	ДК	ЛБ
	2) Вентилациони отстранувачи на гасови и собни вентилатори	ДК	ЛБ
	3) Апарати за мелење и мешање храна; апарати за цедење на сокови од овошје	ДК	ЛБ
	4) Други апарати	ДК	ЛБ
	5) Делови	ДК	ЛБ
85.08	Електрична опрема за задвижување и палење на мотори со внатрешно согорување (вклучувајќи и магнети за палење, динамо магнети, калеми за палење, мали стартер-мотори, свеќички за палење и усвитување); генератори (динама и алтернатори) и реглери кои се користат заедно со тие мотори:		
	1) Стартери за мотори, динама и алтернатори	ДК	ЛБ
	2) Магнети за палење:		
	а) динамо-магнети	ДК	ЛБ
	3) Индукциони калеми (бобини)	ДК	ЛБ
	4) Свеќички	ДК	ЛБ
	5) Магнетни замавници	ДК	ЛБ
	6) Разводници	ДК	ЛБ
	7) Грејни елементи	ДК	ЛБ
	8) Друго	ДК	ЛБ
85.09	Електрична опрема за осветление и сигнализација и електрични бришачи за стакло, апарати за спречување на замрзнување и замаглување, за велосипеди и моторни возила:		
	1) Бришачи за стакло, апарати за спречување на замрзнување и замаглување за моторни возила	ДК	ЛБ
	2) Електрична опрема за осветление и сигнализација, за моторни возила	ДК	ЛБ
	3) Електрична опрема за велосипеди и мопеди	ДК	ЛБ
85.10	Електрични преносни светилки (ламби), батериски и магнетски, освен ламбите од тар. број 85.09:		
	1) Батериски и електрични светилки:		
	а) цевни	ДК	ЛБ

1	2	3	4
85.11	Индустриски и лабораториски електрични печки и рерни и индукциона и диелектрична опрема за греење; електрични и ласерски машини и апарати за заварување, лемење или сечење:		
	1) Електрични печки, рерни и опрема за индукционо или диелектрично загревање и нивни делови:		
	б) друго:		
	1) за топење на руда на метали	ДК	ЛБ
	2) електроотпорни печки за термичка обработка на делови на тркалави лежишта во неутрална атмосфера	ДК	ЛБ
	3) индукциони печки за загревање на трупчиња за прстени на тркалави лежишта	ДК	ЛБ
	4) друго	ДК	ЛБ
	2) Електрични или ласерски машини и апарати за заварување, лемење или сечење и нивни делови:		
	в) друго	ДК	ЛБ
85.12	Грејачи за вода; електрични апарати за греење почва и електрични апарати за греење простории; електрични апарати за уредување коса (за сушење ондулација и слично); електрични пегли; електротермички уреди за домаќинство; електрични грејни отпорници, освен оние од тар. број 85.24:		
	1) Електрични грејачи за вода:		
	а) бојлери	ДК	ЛБ
	2) Електрични апарати за загревање почва и електрични апарати за загревање простории	ДК	ЛБ
	4) Електрични пегли за пеглање	ДК	ЛБ
	7) Делови:		
	а) грејни плочки и цевести грејачи за шпорети	ДК	ЛБ
85.13	Електрични апарати за жична телефонија и телеграфија (вклучувајќи и такви апарати за жични системи со носечка струја):		
	1) Апарати:		
	а) телефонски централи:		
	3) индукторски	ДК	ЛБ
	4) јамски телефонски централи во „S“ изработка	ДК	ЛБ
	5) други	ДК	ЛБ
	б) телефонски апарати:		
	1) индукторски SV и слични	ДК	ЛБ
	2) автоматски телефонски апарати и регистрирачки телефонски апарати	ДК	ЛБ
	4) други	ДК	ЛБ
	д) други телефонски апарати:		
	2) други	ДК	ЛБ
	е) друго:		
	1) телефонски уреди на UKT	ДК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ
85.14	Микрофони и нивни постаменти; звучници; аудиофреквентни електрични потсилувачи:		
	1) Апарати, вклучувајќи и постаменти за микрофони:		
	а) звучници и звучни кутии	ДК	ЛБ
	г) потсилувачи ниско фреквентни	ДК	ЛБ

1	2	3	4
85.15	Радиотелеграфски и радиотелефонски предавателни и приемни уреди, радиосмислони и телевизиски предавателни и приемни уреди (вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук) и телевизиски камери; помолни уреди за радионавигација, радари и радио-уреди за далечинско управување:		
	3) Црно-бели телевизиски приемници вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук	ДК	ЛБ
10) Делови:			
	а) делови за производите од точ. 1 до 7 на овој тарифен број	ДК	ЛБ
85.16	Електрична опрема за контрола на железничкиот сообраќај, на патниот сообраќај, и на сообраќајот на внатрешните водни патишта и опрема што се употребува за контрола на сообраќај во луки, пристаништа и на аеродроми:		
	1) Во железничкиот сообраќај	ДК	ЛБ
	2) Во патниот сообраќај	ДК	ЛБ
85.17	Електрични апарати за звучна и визуелна сигнализација (како што се: звона, сирени, покажувачки табли, алармни апарати за заштита од кражба и пожар), освен оние од тар. бр. 85.09 и 85.16:		
	1) За звучна сигнализација:		
	а) алармни уреди за заштита од кражба и пожар:		
	1) за рудници за јаглен	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ
	б) други:		
	2) за рудници за јаглен	ДК	ЛБ
	2) За визуелна сигнализација:		
	в) други	ДК	ЛБ
	3) За комбинирана, звучновизуелна сигнализација:		
	в) други	ДК	ЛБ
85.18	Електрични кондензатори, константни или променливи:		
	1) Со константен (постојан) капацитет:		
	а) кондензатори за телеграфија, телефонија, висока фреквенција и мерење	ДК	ЛБ
	б) кондензатори за корекција на фактор на сила и за јака струја	ДК	ЛБ
	в) други	ДК	ЛБ
	2) Други:		
	а) кондензатори за телеграфија, телефонија, висока фреквенција и мерење	ДК	ЛБ
	б) кондензатори за корекција на фактор на сила и за јака струја	ДК	ЛБ
	в) други	ДК	ЛБ
85.19	Електрични апарати за вклучување и исклучување на електрични струјни кола; за заштита на електрични кола и за изработка на споеви за или во електрични струјни кола (на пр. прекинувачи, релее, осигурувачи, одводници на пренапони, гридуипувачи на лутачки бранови, штекери, сигналични грла (фасонки), приклучни и разводни кутии; отпорници; константни или дотерувачки (вклучувајќи и потенциометри), освен грејни отпорници; печатени кола, разводни табли (освен телефонски разводни табли) и командни табли:		
	1) Електрични апарати и нивни делови за вклучување и исклучување на електрични струјни кола; за заштита на електрични кола и создавање на споеви за или во електрични струјни кола; разводни табли и командни табли и нивни делови:		
	а) кабелски спојници и завршници	ДК	ЛБ
	б) мрежни командни табли со низок и висок напон, осветлувачки и кабелски командни табли во „S“ изработка.	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	в) заштитни расклопни апарати и разводни уреди со низок и висок напон во „S“ изработка	ДК	ЛБ
	г) спојници со спојување кабли со низок и висок напон во „S“ изработка	ДК	ЛБ
	д) командни табли за регулација на работа на машини за истискување и сува доработка на вештачки и синтетички влакна	ДК	ЛБ
	ѓ) разводни командни табли во „S“ изработка	ДК	ЛБ
	е) командни табли за производство на метали	ДК	ЛБ
	ж) командни табли за производство на јаглен	ДК	ЛБ
	з) друго	ДК	ЛБ
	2) Печатени кола и нивни делови	ДК	ЛБ
85.20	Електрични сијалици со влакна и електрични сијалици со празнење (вклучувајќи и инфрацрвени и ултравиолетови сијалици); лачни сијалици:		
	1) Сијалици со влакно, освен инфрацрвени и ултравиолетови сијалици:		
	а) до 1.000 W	ДК	ЛБ
	б) над 1.000 W	ДК	ЛБ
	2) Сијалици со празнење, освен ултравиолетови сијалици	ДК	ЛБ
85.21	Термојонски, ладнокатодни и фотокатодни електронски ламби и цевки (вклучувајќи и ламби и цевки полнети со пара или гас, цевки за катодни зраци, цевки за телевизиски камери и ламби и цевки исправачи со живин лак); фотокели; монтирани пиезо-електрични кристали; диоди, транзистори и слични полупроводнички елементи; диоди за емитурање на светлост, електронски микрокола:		
	2) Други електронски цевки (вклучувајќи и цевки за телевизиски камери):		
	а) приемни електронски цевки	ДК	ЛБ
	3) Диоди, транзистори и слични полупроводнички елементи; диоди за емитурање на светлост; фотокели (вклучувајќи и фотодиоди и фототранзистори)	ДК	ЛБ
	5) Монтирани пиезо-електрични кристали	ДК	ЛБ
85.24	Јаглени четчиња, јаглен за лачни ламби, јаглен за батерии, јаглени електроди и други предмети од јаглен кои се употребуваат за електрични цели:		
	1) Јаглени или графитни електроди:		
	г) за сијалици	РК	ЛБ
	д) други	РК	ЛБ
	2) Јаглени и графитни четчиња и други лизгави контакти	РК	ЛБ
	5) Друго:		
	а) антрацитни и аморфни оформени маси	РК	ЛБ
85.25	Изолатори од кој и да е материјал:		
	1) Од стакло	РК	ЛБ
	2) Од керамички материјали	РК	ЛБ
85.26	Изолациони фитинзи за електрични машини, уреди или опрема, изработени во целост од изолационен материјал или со незначителни компоненти од метали кои се вградени за вгнема на легнењето заради стојување, освен изолаторите од тар. број 85.25:		
	1) Од стакло	ДК	ЛБ
	2) Од керамички материјали	ДК	ЛБ
	3) Од други материјали:		
	а) од стеатит и кордиерит	ДК	ЛБ
	б) од други материјали	ДК	ЛБ
85.27	Цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали, обложени со изолационен материјал.		
	1) Изолациони цевки и нивни спојни делови:		
	а) од олово	ДК	ЛБ

1	2	3	4
86.03	Други шински локомотиви; тендери:		
	3) Дизел механички локомотиви:		
	а) дизел локомотиви во „S“ изработка	РК	ЛБ
	4) Други шински локомотиви:		
	а) за нормален колосек	РК	ЛБ
86.04	Моторни железнички и трамвајски патнички и товарни коли и моторни дресини:		
	6) Моторни дресини	РК	ЛБ
86.08	Контејнери специјално конструирани и опремени за еден или повеќе начини на превоз:		
	4) За превоз на радиоактивни материи	РК	ЛБ
86.09	Делови за железнички локомотиви и трамваи и за други шински возила:		
	2) Бандажи:		
	а) за железници	РК	ЛБ
	3) Кочиници:		
	а) делови за сопирачки уреди за локомотиви — уреди за испуштање песок	РК	ЛБ
	б) други	РК	ЛБ
86.10	Железнички и трамвајски шински склопови и прибор, механичка опрема неелектрична, за сигнализација и контрола на патни, шински и други возила, на бродови или воздухоплови; делови на шински склопови, прибор или опрема:		
	1) Железнички и трамвајски колосеци и нивни фитинзи:		
	а) монтирани шини	РК	ЛБ
	б) свртници	РК	ЛБ
	в) друго	РК	ЛБ
87.02	Моторни возила за превоз на лица стоки или материјали (вклучувајќи и спортски моторни возила, освен оние од тар. број 87.09):		
	3) Друго:		
	в) камиони (вклучувајќи и кицери и дамperi):		
	1) над 70 t носивост	РК	ЛБ
87.03	Моторни возила за специјални цели (како што се, самотоварни возила за префрлање на дефектни возила, противпожарни возила, возила со скали на извлекување, возила за чистење на улици, возила — снежни плугови, возила за полевање на улици, возила — дигавки, рефлекторски возила, возила — подвижни работилници и подвижни радиолошки возила), освен моторните возила од тар број 87.02:		
	1) За геолошки истражувања	РК	ЛБ
	8) Радиолошки возила	РК	ЛБ
	9) Подвижни клински	РК	ЛБ
	11) Радио и телевизиски репортажни возила, со вградена опрема	РК	ЛБ
87.06	Делови и прибор за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03:		
	1) Делови за моторни возила со носивост над 70 t	ДК	ЛБ
	2) Делови за други моторни возила:		
	г) делови за производи од точка 2) под а), б) и в) на свој тарифен број	ЛК	ЛБ
	д) делови и склопови на механизмот за кочење	ДК	ЛБ
	ѓ) зглобови и spoјки:		
	1) хомокинетички зглобови со кардански крст	ЛК	ЛБ
	2) друго	ДК	ЛБ

1	2	3	4
	е) ладилници, неелектрични грејачи, резервоари за гориво, придушувачи и нивни делови	ДК	ЛБ
	ж) делови за каросерија	ДК	ЛБ
	з) неподвижни оски	ДК	ЛБ
	и) други делови:		
	1) делови обработени (отпресоци, одливки отковки)	ДК	ЛБ
	2) делови необработени (отпресоци, одливки и отковки)	ДК	ЛБ
87.12	Делови и прибор за производите од тар. бр. 87.09, 87.10 и 87.11:		
	1) Од тар. број 87.09	ДК	ЛБ
	2) Од тар. број 87.10	ДК	ЛБ
88.02	Авиони, едрилицы и змејови; ротошпоти		
	2) Хеликоптери	ЛБ	Д
	3) Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба не преминува 2000 kg:		
	а) со носивост до 600 kg	ЛБ	Д
	б) со носивост над 600 kg	ЛБ	Д
	4) Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба преминува 2000 kg а не преминува 15 000 kg:		
	а) авиони за патнички сообраќај, со најмалку 5 патнички седишта	ЛБ	Д
	б) други	ЛБ	Д
	5) Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба преминува 15 000 kg:		
	а) авиони за патнички сообраќај, со најмалку 5 патнички седишта	ЛБ	Д
	б) други	ЛБ	Д
89.01	Бродови, чамци и други пловила кои не се распоредуваат во кој и да биде од следните тарифни броеви на оваа глава:		
	2) Јахти и други пловила за разонода или спорт:		
	а) чамци за веслање, кајакарење и кануистика, изработени од специјално дрво или од пластична маса	РК	ЛБ
	б) друго	РК	ЛБ
	3) Танкери од сите видови	РК	ДК
	4) Други бродови за превоз на стоки вклучувајќи и бродови за превоз и на патници и на стоки:		
	а) поморски товарни бродови	РК	ДК
	б) траекти	РК	ДК
	в) друго	РК	ДК
	5) Рибарски бродови: бродови-фабрики и други бродови, кои се користат во активности директно поврзани со рибарење	РК	ДК
	6) Друго:		
	а) патнички бродови	РК	ДК
	б) бродови со крилца (хидрокрилни) и на воздушна перница	РК	ЛБ
	в) друго	РК	ЛБ
89.02	Бродови специјално наменети за влечење или за туркање на други пловила:		
	1) Лучки и волучки реморкери, наменети за спасување, јачина над 440 KW	РК	ДК
	2) Други	РК	ДК
89.03	Пловечки светилници, противпожарни пловила, пловечки багери од сите видови, пловечки дигалки и други пловила, за кои пловидбата е споредна во однос на нивната главна функција: пловечки докови; пловечки или нуркачки дупчачки или производствени платформи:		
	1) Пловечки докови	РК	ДК
	2) Пловечки платформи за подморски истражувања и експлоатација	РК	ДК

1	2	3	4
	3) Дигалки, багери, противпожарни пловила, со сопствен погон	РК	ДК
	4) Светилници	РК	ЛБ
	5) Друго	РК	ЛБ
89.05	Пловечки постројки, освен пловилата (на пр., кесони, платформи за истоварување, плутачи и патокази)	РК	ЛБ
90.01	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани освен такви оптички необработени елементи од стакло; листови или плочки од поларизирачки материјал:		
	1) Леќи, призми, огледала и други оптички елементи:		
	а) за очила, оптички обработени	ДК	ЛБ
90.03	Рамки, рамови и нивни делови, за очила, за цвикери, за лорњони, заштитни очила и слично:		
	1) Рамки за очила и цвикери:		
	а) од пластична маса	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
	2) Друго	ДК	ЛБ
90.04	Очила, цвикери, лорњони, заштитни очила, корективни, заштитни или за други цели:		
	1) Очила за сонце:		
	а) со рамки од пластична маса	ДК	ЛБ
	б) други	ДК	ЛБ
	2) Очила за корекција на видот	ДК	ЛБ
	3) Заштитни очила	ДК	ЛБ
	4) Друго	ДК	ЛБ
90.05	Дурбини или двогледи (монокуларни и бинокуларни), со призми или без нив	ДК	ЛБ
90.10	Апарати и опрема, што се користат во фотографски или кинематографски лаборатории кои не спаѓаат во ниеден тарифен број на оваа глава; апарати за фотокопирање (со или без оптички или контактен систем) и апарати за копирање со топлотна постапка; екрани за проектори:		
	1) Апарати за фотокопирање или термокопирање	ДК	ЛБ
90.12	Сложени оптички микроскопи, со уред или без уред за фотографирање или за проектирање на слика:		
	2) Други оптички микроскопи	ДК	ЛБ
90.16	Инструменти за цртање, за обележување и за математичко сметање, машини за планирање, пантографи, сметачи — шибери, диск-сметачи и слично; инструменти за мерење или контрола, како и машини и апарати што не се распоредуваат во некој друг тарифен број на оваа глава (на пр., микрометри, шестари, калибрарници, прачки за мерење, машини за урамно-тежување (балансирање); проектори на профили:		
	1) Инструменти, апарати и машини:		
	а) инструменти за цртање, обележување и математичко сметање	ДК	ЛБ
	б) мерки и контролни инструменти, апарати и машини:		
	3) ваги за мерење на дијаграми на сила	ДК	ЛБ
	б) дијагностички инструменти, апарати и прибор		
	4) Друго	ДК	ЛБ
90.17	Медицински, забарски, хируршки и ветеринарски инструменти и апарати, (вклучувајќи и електромедицински апарати и апарати за испитување на видот):		
	3) Друго:		
	б) дијагностички инструменти, апарати и прибор	ДК	ЛБ

1	2	3	4
90.19	Ортопедски справи, хируршки појаси, утеги и слично, кончи и други помагала за преломи; вештачки екстремитети, очи заби и други вештачки делови на тело; помагала за подобрување на слухот и други апарати што се носат или вградуваат во тело за да издоместат недостаток или инвалидност:		
	2) Друго:		
	в) вештачки екстремитети, очи, заби и др.:		
	3) вештачки заби	РК	ЛБ
	4) протези	РК	ЛБ
90.20	Апарати засновани врз користење на рендген-зраци или радијација на радиоактивни материји (вклучувајќи и апарати за радиографија и радиотерапија); рендгенски генератори, рендгенски цевки; рендгенски екрани; рендгенски генератори со висок напон; рендгенски контролни табли и маси; рендгенски маси, столови и слично за испитување и лекување:		
	1) Рендген апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апарати врз база на нуклеарно зрачење:		
	б) други апарати без извор на зрачење и командна маса:		
	2) други	ДК	ЛБ
	2) Командни маси, генератори и рендгенски цевки:		
	б) друго	ДК	ЛБ
90.23	Хидрометри и слични инструменти; термометри, пирометри, барометри, хигрометри; психометри, со уред или без уред за регистрирање; комбинација на тие инструменти:		
	1) Термометри	ДК	ЛБ
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматско контролирање на проток, длабочина, притисок или други променливи вредности на течности или гасови или за автоматско контролирање на температурата (на пр.: манометри, термостати, покажувачи на нивоа, мерачи на протоци, мерачи на топлина, автоматски регулатори за печки) кои не се производи од тар. број 90.14:		
	2) Друго:		
	б) турбо и ротациони мерачи на протек на гас	ДК	ЛБ
	в) друго	ДК	ЛБ
90.26	Мерачи за мерење потрошувачка или производство на гасови, на течности и на електрицитет; калибрачки справи за тие мерачи:		
	1) Струјомери	ДК	ЛБ
	2) Други:		
	а) за гасови	ДК	ЛБ
90.27	Бројачи на обрти, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на минати километри, чекори и слично, покажувачи на брзина (вклучувајќи и магнетски покажувачи на брзина) и тахометри (освен производителите што се распоредуваат во тар. број 90.14); стробоскопи:		
	2) Сите бројачи на производство, обрти и слични со регулација	ДК	ЛБ
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати, за мерење, проверување, анализа и автоматска регулација:		
	1) Електронски автоматски регулатори:		
	а) регулатори за производство на вештачки и синтетички влакна	ДК	ЛБ
	б) регулатори во „S“ изработка	ДК	ЛБ
	в) други	ДК	ЛБ
	2) Електронски инструменти и апарати за мерење или детекција на јонизирачки зрачење	ДК	ЛБ



1	2	3	4
3)	Други електронски инструменти и апарати:		
а)	во „S“ изработка	ДК	ЛБ
б)	за производство на метали	ДК	ЛБ
в)	за производство на јаглен	ДК	ЛБ
г)	други	ДК	ЛБ
4)	Неелектронски автоматски регулатори (управувачки единици):		
а)	во „S“ изработка	ДК	ЛБ
б)	други	ДК	ЛБ
5)	Други неелектронски инструменти и апарати:		
а)	апарати за ултразвучно испитување на метали	ДК	ЛБ
б)	други	ДК	ЛБ
92.11	Грамофони, диктафони и други апарати, за снимање или репродукција на звук, вклучувајќи и направи за вртење на плочи и ленти, со звучни глави или без звучни глави; телевизиски апарати за снимање или репродукција на слика и звук:		
1)	Електрични грамофони, кои работат кога во нив ќе се уфрли париче или жетон	ДК	ЛБ
2)	Други електрични грамофони и апарати за репродукција на звук	ДК	ЛБ
94.01	Столови и други седишта (освен оние од тар. број 94.02), што можат или не можат да се претворуваат во кревети, нивни делови:		
1)	Столови и други седишта:		
а)	од дрво:		
1)	поставени (тапетирани) или прекриени	ДК	ЛБ
2)	друго:		
а)	столови од свиткано дрво	ДК	ЛБ
б)	столови со наслон	ДК	ЛБ
в)	столови градински	ДК	ЛБ
г)	столови за лежење	ДК	ЛБ
д)	други столови	ДК	ЛБ
ѓ)	друго	ДК	ЛБ
б)	од метал:		
1)	поставени (тапетирани) или прекриени	ДК	ЛБ
2)	друго	ДК	ЛБ
в)	друго:		
1)	поставени (тапетирани) или прекриени:		
а)	фотелји	ДК	ЛБ
б)	фотелји што се претворуваат во кревет	ДК	ЛБ
в)	софи и отомани	ДК	ЛБ
г)	друго	ДК	ЛБ
2)	друго:		
а)	столови плетени	ДК	ЛБ
б)	друго	ДК	ЛБ
2)	Делови за столови и други седишта:		
а)	од дрво	ДК	ЛБ
б)	од метал	ДК	ЛБ
в)	од пластични материјали	ДК	ЛБ
г)	друго	ДК	ЛБ

1	2	3	4
94.02	Медицински, забарски хируршки и ветеринарски мебел (на пр., оперативни маси, болнички кревети со механички прибор); забарски и слични столови со механизми за подигање, вртење или наведнување; делови од тие производи:		
	1) Мебел за ординации	ДК	ЛБ
	2) Столови за механичко подигање, поместување или наведнување	ДК	ЛБ
	3) Делови:		
	б) други	ДК	ЛБ
94.03	Друг мебел и негови делови:		
	1) Од метал	ДК	ЛБ
	2) Од дрво	ДК	ЛБ
	3) Од други материјали; делови од мебел:		
	а) мебел	ДК	ЛБ
	б) делови:		
	1) од пластични материјали	ДК	ЛБ
	2) други	ДК	ЛБ
94.04	Мадраци, постелни работи и слични производи за мебел, опремени со пружини или полнети со кој и да било материјал, од експандирана, пенеста или сунѓереста гума или од експандирани вештачки пластични материјали, преслочени или непреслочени (на пр., душеци јоргани, перини, перници, перничина и сл.):		
	1) Производи од експандирана пенеста или сунѓереста гума па и комбинирани со друг материјал:		
	а) душеци и мадраци	ДК	ЛБ
	б) перници	ДК	ЛБ
	в) друго	ДК	ЛБ
	2) Друго:		
	а) душеци и мадраци	ДК	ЛБ
	б) јоргани	ДК	ЛБ
	в) перници од перје	ДК	ЛБ
	г) други перници	ДК	ЛБ
	д) друго	ДК	ЛБ
97.01	Играчки со тркала, конструирани за јавање или возење деца (на пр., велосипеди и трицикли — играчки и автомобили со педали); колички за кукли со две или четири тркала:		
	1) Детски велосипеди со пречник на тркалата до 12"	ДК	ЛБ
	2) Автомобили со педали	ДК	ЛБ
	3) Тротинети	ДК	ЛБ
	4) Друго	ДК	ЛБ
97.02	Кукли		
	1) Кукли од пластични материјали	ДК	ЛБ
	2) Кукли од гума	ДК	ЛБ
	3) Други кукли	ДК	ЛБ
	4) Делови и прибор за кукли	ДК	ЛБ
97.03	Други играчки: работни модели што се употребуваат за рекреација:		
	1) Без механизам:		
	а) топки	ДК	ЛБ
	б) играчки со животински лик	ДК	ЛБ
	в) друго	ДК	ЛБ

1	2	3	4
2) Со механизам:			
а) со електричен механизам		ДК	ЛБ
б) со други механизми		ДК	ЛБ
3) Други		ДК	ЛБ
4) Делови		ДК	ЛБ"

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 173  
9 април 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

253.

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ 1984 ГОДИНА ВО САРАЕВО КАКО НАСТАН ПО ПОВОД НА КОЈ ВО 1982 ГОДИНА КЕ СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ**

1. Се определуваат XIV зимски олимписки игри 1984 година во Сараево како настан по повод на кој во 1982 година ќе се издадат пригодни ковани пари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 174  
23 април 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

254.

Врз основа на член 70 став 5 од Законот за всената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80) Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТ НА РЕГУТИТЕ И ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ, ШТО НЕ СЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС, ЗА ВРЕМЕ НА ВРШЕЊЕ ВОЕНА ОБВРСКА**

1. На регрут и лице во резервен состав што не се во работен однос и самостојно не вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓани, односно не вршат друга професионална дејност, како и на регрут и лице во резервен состав што не остваруваат право на пензија или на паричен надомест поради привремена невработеност, за време на вршењето на регрутната обврска, односно обврската на служење во резер-

вен состав на вооружените сили, заради кои се повикани, им припаѓа надомест во височина од 80% од загарантираниот личен доход утврден со закон за територија на општествено-политичка заедница на која регрутот или лицето во резервен состав има живеалиште, односно престојувалиште и која му доставила позив за вршење на воената обврска.

2. На лице во резервен состав од точка 1 на оваа одлука кое не е во работен однос ниту самостојно врши дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓани, односно не врши друга професионална дејност, како и на лице во резервен состав кое не остварува право на пензија или на паричен надомест поради привремена невработеност, за време на службата во резервен состав во вооружените сили, му припаѓа надомест спрема чинот, односно класата што ја има, а во височина на платата и додатокот на активен помлад офицер, офицер, односно воен службеник во ист чин, односно класа. Ако на тоа лице надоместот од точка 1 на оваа одлука му е поголем од платата спрема чинот, односно класата, му припаѓа разлика помеѓу височината на платата и височината на надоместот од точка 1 на оваа одлука.

3. На жена која доброволно се пријавила за воена обука и припаѓа надомест од точка 1 на оваа одлука за време додека се утврдува нејзината способност за воена служба по позивот на надлежниот орган.

4. Износот на дневниот надомест се утврдува така што месечните износи од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се поделат со бројот 30.

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се исплатува по извршувањето на обврската од точка 1 на оваа одлука. Ако таа обврска трае подолго од еден месец, надоместот се исплатува месечно на назад.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на паричниот надомест за време на воена служба на лицата во резервен состав што не се во работен однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 175  
30 април 1981 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

255.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО- ПРЕДАВАТЕЛИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиопредаватели што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Радио комуникации. Предаватели. Методи на мерење, Општи термини што се однесуваат на саканата модулација — — — — — JUS N.N6.345

2) Радио комуникации. Предаватели. Методи на мерење. Мерења што се однесуваат на саканата модулација JUS N.N6.346

3) Радио комуникации. Предаватели. Методи на мерење. Карактеристики на предавателите што се однесуваат на саканата модулација — JUS N.N6.347

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на радио предаватели што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6892/1  
7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драговиќ, с. р.

256.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИЕМНИ АНТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИСКИ И ЗА РАДИО- ДИФУЗНИ ЕМИСИИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за приемни антени за телевизиски и за радио дифузни емисии, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Радиокомуникации. Приемни антени за телевизиски и за радиодифузни емисии во фреквенциски опсег од 30 MHz до 1000 MHz. Термини, дефиниции и битни карактеристики JUS N.N6.501

2) Радиокомуникации. Приемни антени за телевизиски и радиодифузни емисии во фреквенциски опсег од 30 MHz до 1000 MHz. Методи на мерење на електричните карактеристики JUS N.N6.502

3) Радиокомуникации. Приемни антени за телевизиски и за радиодифузни емисии во фреквенциски опсег од 30 MHz до 1000 MHz. Методи на мерење на механичките карактеристики и на влијанието на околината JUS N.N6.503

4) Радиокомуникации. Приемни антени за телевизиски и за радиодифузни емисии во фреквенциски опсег од 30 MHz до 1000 MHz. Гранични вредности за електричните и механичките карактеристики — — — JUS N.N6.504

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на приемните антени за телевизиски и радиодифузни емисии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6893/1  
7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драговиќ, с. р.

257.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за складирање на нафта и нафтени деривати, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Вертикални надземни резервоари со цилиндрична форма, заварени со зафатнина од 15 до 80 m<sup>2</sup>, за складирање на сурова нафта — — — JUS M.Z3.046

2) Вертикални надземни резервоари со цилиндрична форма, заварени, со зафатнина од 90 до 500 m<sup>2</sup>, за складирање на сурова нафта — — JUS M.Z3.050

3) Складирање на нафта и нафтени деривати. Вертикални цилиндрични надземни резервоари, заварени, со рамно дно, со отворен врв и неподвижен или пливачки покров — — JUS M.Z3 054

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на вертикални надземни резервоари со цилиндрична форма за складирање на нафта и нафтени деривати, што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6894/1  
7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

258.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електроника и телекомуникации, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Електроника и телекомуникации. Систем на скратено означување на вредноста на отпорниците и кондензаторите со букви и броеви — JUS N.A4.051
- 2) Електроника и телекомуникации. Буквено означување на дозволените отстапувања на вредностите на отпорниците и кондензаторите — JUS N.R0.020
- 3) Електроника и телекомуникации. Непроменливи незамотани отпорници со мали сили. Општи барања и испитни методи — — — — JUS N.R3.021
- 4) Електроника и телекомуникации. Јагленослојни отпорници со мали сили за општа употреба. Климатски категории 55/155/56 — — — JUS N.R3.101
- 5) Електроника и телекомуникации. Јагленослојни отпорници со мали сили, за професионална употреба. Климатски категории 55/125/21 — JUS N.R3.102
- 6) Електроника и телекомуникации. Металослојни отпорници со мали сили за професионална употреба. Климатски категории 55/155/21 — JUS N.R3.151

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник освен југословенските стандарди JUS N.A4 051 и JUS N.R0.020, се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на отпорници и кондензатори за електронски уреди што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за отпорници и кондензатори од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/69).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Високостабилни непроменливи слојни отпорници од типот 1. Општи технички прописи — — — — JUS N.R3.010 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/71)
- 2) Телекомуникации и електроника. Буквено означување на толеранциите на отпорниците и кондензаторите — — — — JUS N.R0 020 донесен со Решението за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/71).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6890/1  
7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

259.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за градежна столарија што ги има следниот назив и ознака:

- Градежна столарија. Прозорци и балконски врати. Термини и дефиниции — — — — — JUS D.E1.001

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6889/1  
7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгојевиќ, с. р.

260.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил што ги имаат следните називи и ознаки

- 1) Облека. Технички услови и проверување големините на облеките JUS F.G0.011
- 2) Шамии, шалови, шамивчиња и слични производи. Технички услови JUS F.G0.012

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на облека, шамии, шалови, шамивчиња и слични производи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Шамивчиња, Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G1.630
- 2) Шамии, четвртести. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G1.631
- 3) Шалови. Мерки и општи услови JUS F.G1.632 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/71).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6888/1  
7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгојевиќ, с. р.

261.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ФОЛИИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ ЗА ПАКУВАЊЕ НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенски стандард за фолии од пластични маси за пакување на млечни производи, што ги има следниот назив и ознака:

Пластични маси. Фолии за пакување на пастеризирано млеко и млечни производи — — — — — JUS G.C8.511

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на фолии од пластични маси за пакување на млечни производи, што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака:

Пластични маси. Фолија за пакување на пастеризирано млеко, млечни и овошни напивки — — — — — JUS G.C8.511 донесен со Решението за југословенските стандарди за фолии од пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/72).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6887/1  
7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгојевиќ, с. р.

262.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Текстил. Универзален текс-систем за означување на должинска-линиска маса и табели со вредности на традиционалните броеви за преѓа, пресметани и заокружени вредности по текс-системот — — — — — JUS F.A0.101

2) Текстил. означување на преѓата и на конецот во текс-системот — JUS F.A0.102

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на влакна, преѓа и конец, што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

##### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за донесување на југословенски стандард за означување на преѓа и конец („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/52).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Текстил Табела за проеметување бројот на преѓата од еден систем во друг — — — — — JUS F.B2.022 донесен со Решението за југословенските стандарди за конец, преѓа и ткаенини од памучен тип („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57);

2) Воведување систем на текс за означување дебелината на текстилните влакна, преѓата и слични производи JUS F.A0.100 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилните производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63);

3) Означување на преѓата и конецот во текс-системот — — — — — JUS F.A0.101 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65).

##### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-6891/1

7 април 1981 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгосевиќ, с. р.

263.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/81), Советот на гувернерите донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1981 ГОДИНА

##### I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Народната банка на Југославија, заради регулирање на количината на пари во оптек, со оваа одлука ги утврдува условите за користење на примарната емисија за намените определени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година, и тоа;

1) за купување, преку банките, на преносливи краткорочни хартии од вредност и за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) за давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на хартиите од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стоквно-парични работи, во рамките на определени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи.

Во рамките на кредитите од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка, ќе и се даваат кредити и на Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот, текст: југословенска банка).

2. Обемот на примарната емисија за намените од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната банка на Југославија со тримесечни проекции во рамките во кои се овозможува ликвидност на плаќање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со потребите што произлегуваат од стоквно-паричните и кредитните работи на организациите на здружен труд и на другите учесници во паричните односи и во согласност со движењето и насочувањето на стопанските текови во земјата и економските односи со странство.

3. Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на оваа одлука ги купува, и кредитите од тој став, им ги дава на банките народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка) на чие подрачје им се наоѓаат седиштето на организациите на здружен труд од кои банките ги купиле тие хартии од вредност, односно на кој банките им даде соодветни кредити.

Кредитите на Југословенската банка, за намените од точка 1 став 2 на оваа одлука, ќе и ги дава народната банка на чие подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд на кои за тие намени Југословенската банка, преку банките, им дава соодветни кредити.

4. Народната банка ќе купува хартии од вредност и ќе им дава кредити според оваа одлука на банките кои:

1) ги исполнуваат пропишаните минимални општи услови за кредитната способност;

2) средствата добиени од примарната емисија им ги даваат на организациите на здружен труд што ги исполнуваат пропишаните услови за одржување на својата ликвидност;

3) во својата деловна политика постапуваат согласно со општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на формирањето и пласирањето на средствата на банките и со општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на каматните стапки што банките можат да ги договорат во своето работење;

4) овозможуваат поволни услови за промет на хартии од вредност;

5) обезбедуваат непречено извршување на обврските на своите депоненти.

Одредбите на став 1 од оваа точка сообразно се применуваат и на Југословенската банка.

5. Под банки, во смисла на оваа одлука, се подразбираат основните банки и здружените банки основани во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, број 2/77).

## II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ХАРТИИ

6. Насочувањето на примарната емисија за намените од точка 1 став 1 под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 1981 година:

1) со купување, преку банките, на меници издадени со рок на втасаноста до 90 дена и со авал на банката, што ги издале организациите на здружен труд во областа на стопанството, според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78);

2) со давање кредити на банките врз подлога на мениците од одредбата под 1 на оваа точка;

3) со давање кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд.

7. Народната банка, преку банките, од организациите на здружен труд од областа на стопанството, ќе ги купува мениците од точка 6 став 1 под 1 на оваа одлука, според кои до рокот на втасаноста не преостанува повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ помал од 200.000 динари, под услов, тие организации, како доверители во стоковно-паричните работи, да ги прибавиле од други организации на здружен труд од областа на стопанството.

Мениците од став 1 на оваа точка народната банка ќе ги купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да ги содржат битните елементи предвидени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ“, број 104/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 54/70) со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства и да се исполнети условите за издавање и авалирање на тие меници во смисла на наведениот закон;

2) мениците претходно да се есконтирани од страна на банката преку која народната банка ги купува, да се наоѓале во портфељот на таа банка најмалку 30 дена, сметајќи од денот на есконттирањето, или, пред есконттирањето да се користени најмалку еднаш по пат на индосирање како средство за плаќање во стоковно-паричните односи на организациите на здружен труд, и да се наоѓале во портфељот на таа банка најмалку 15 дена, и да се индосирани на народната банка.

Народната банка нема да купува меници до кој рок на втасаноста преостанува помалку од 10 дена, сметајќи од денот на приемот на меницата во народната банка.

8. Мениците купени според точка 7 на оваа одлука народната банка ги презема во својот портфељ и врши пресметување на есконтот.

Номиналниот износ на купената меница намален за есконт-каматата (есконттиран износ), народната банка го пренесува на жиро-сметката на банката или го употребува за отплатување на втасаните кредити дадени на банката од примарната емисија.

9. Народната банка, во согласност со член 18 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, во рокот на втасаноста и ја поднесува меницата за наплата на Службата на општественото книговодство на која меницата е домицилирана.

Ако Службата на општественото книговодство, поради неможност на наплата во рок, меницата ја поднесе до надлежниот суд на протест, народната банка, по приемот на известувањето од Службата на општественото книговодство за протестот на меницата, презема мерки за наплата, во согласност со Законот за меницата.

Ако наплата на меницата се врши според став 2 на оваа точка, народната банка, покрај меничниот износ, ја наплатува и каматата и трошоците предвидени во чл. 47 и 48 од Законот за меницата.

10. Народната банка им дава краткорочни кредити на банките врз основа на мениците кои, во смисла на точка 7 од оваа одлука, може да ги купува преку банките, без оглед на поединечната номинална вредност на тие меници, на времето на нивното држање во портфељот на банката и на преостанатото време до рокот на нивното втасување, и тоа во височина до 55% од номиналната вредност на вкупниот портфељ на тие меници кои банката претходно ги есконтирала.

11. Краткорочните кредити, врз подлога на странски хартии од вредност, на банките им ги дава народната банка врз подлога на мениците и другите странски хартии од вредност што можат да бидат предмет на купопродажба на странски пазари на хартии од вредност, а што ги поседуваат организациите на здружен труд по основ на извршен извоз на стоки и услуги, и врз основа на кој банката им дала кредити на тие организации.

Кредитите од став 1 на оваа точка, народната банка ги дава во височина до 55% од износот на динарската противвредност на номиналната вредност на странските хартии од вредност што втасуваат до три месеци, сметајќи од денот на давањето на кредитот до втасаноста на тие хартии од вредност, а најмногу до износот на кредитот што банката им го дала на организациите на здружен труд врз подлога на тие хартии од вредност.

Како подлога за давање на кредитот од ст. 1 и 2 на оваа точка и кредитот од точка 10 на оваа одлука не може да служи хартија од вредност која организацијата на здружен труд ја прибавила по основ на работа за која користи документарен кредит од примарната емисија.

12. Народната банка ќе купува меници од банките и ќе им дава кредити на банките според одредбите на точ. 7 до 11 од оваа одлука најмногу до износот на реесконтниот лимит што се утврдува за секоја банка во височина од 55% од износот на портфељот на тие меници според книговодствената состојба на банката последниот ден во претходниот месец, зголемен за износот на мениците што банката ги реесконтирала кај народната банка, а на кој рокот за наплата не им втасал.

Процентот за утврдување на реесконтниот лимит од став 1 на оваа точка Народната банка на



Југославија ќе го усогласува според рамките утврдени со тримесечните проекции од точка 2 на оваа одлука.

### III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

13. Народната банка на Југославија, во 1981 година, ќе обезбеди, со давање на кредити на банките врз подлога на хартиите од вредност и врз основа на други исправи што произлегуваат од стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд, делот од примарната емисија да се користи како учество за краткорочно кредитирање на селективните намени од точка 3 став 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година, и тоа:

1) на извозот на стоки и услуги со кои се обезбедува девизен прилив;

2) на општествено организираното производство и залихи на определени земјоделски и прехранбени производи;

3) на пазарните стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи, наведени во точка 3 став 2 одредба под 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1981 година;

4) на продажбата, односно на купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) на сезонските залихи на јаглен во рудниците на јаглен, термоцентралите и другите големи потрошувачки на јаглен во стопанството и во трговијата во поголеми потрошувачки центри;

6) на увозот на основни сировини и репродукционен материјал од земјите во развој и од определени валутни подрачја, според списокот на производите од определени земји, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи.

Банките контролираат и обезбедуваат, кредитите од примарната емисија, одобрени за одделни намени од став 1 на оваа точка, да се користат за намените за кои се одобрени.

Банките, што во смисла на став 2 од оваа точка, нема да обезбедат, кредитите од примарната емисија да се користат за намените од став 1 на оваа точка и под условите од оваа одлука, се должни, така користените кредити да ги наплатат од организациите на здружен труд, односно да ѝ ги вратат на народната банка и пред втасаноста на договорениот рок за враќање.

#### Кредити за кредитирање на извозот на стоки и услуги

14. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги, (точка 13 став 1 од одредбата под 1) банките можат да ги користат:

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово;

2) за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит;

3) за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;

4) за кредитирање на побарувањата по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и на изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

5) за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз и за кредитирање на туристичките и угостителските организации на

здружен труд за нивно подготвување за вршење на услуги на странски туристи;

6) за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз по договорените работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и Еурофима;

7) за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема, според инвестиционите програми во Југославија.

15. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово (точка 14 одредба под 1) банките можат да ги користат до височина од 65% од состојбата на кредитите кои за таа намена им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на исправите за извршен извоз на стоки, заверени од царинарницата (извозна царинска декларација) и на исправите за извршени услуги на странски нарачувачи (фактура, односно склучница, договор со странски нарачувач на туристички услуги, договор и анекс кон тој договор заклучен помеѓу домашна туристичко-патничка агенција и угостителско-хотелска организација на здружен труд за меѓусебните права и обврски во поглед на користењето на кредити кај банката за кредитирање на побарувањата спрема странство, или на друга извозна исправа), под услов рокот на враќањето на кредитите дадени за таа намена да не може да биде подолго од 90 дена.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, кредитите што банките им ги даваат врз основа на договори за производство на опрема и бродови за извоз и на договори за вршење на услуги на странство, и тоа:

1) до височината на вредноста на одделна завршна фаза, ако со договорот е предвидено плаќање по фази;

2) до височината на договорените аванси, ако со договорот е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот да втасува во рок до 90 дена од денот на давањето на кредитот од страна на банката и неговата наплата да е обезбедена.

Извозот што се остварува во рамките на долгорочната кооперација помеѓу домашна организација на здружен труд и странски партнер, со пресметка преку контокорентна сметка, може да се кредитира само до височината на салдото на побарувањето на домашната организација на здружен труд според таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 54 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78).

Роките на враќањето на кредитите од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинене на стоките, односно од денот на извршувањето на услугите сообразно со Наредбата за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, број 2/78).

Рокот на враќањето на кредитот од 90 дена од став 1 на оваа точка банката може да го продолжи:

1) до вкупно 120 дена, ако се во прашање извозни работи во рамките на договори за кооперација помеѓу организациии на здружен труд и странски партнери;

2) до вкупно 150 дена, ако е во прашање извоз во воневропски земји и ако корисникот на кредитот на банката ѝ поднесе решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизи;

3) до вкупно 180 дена, ако е во прашање извоз во Турција.

По исклучок од одредбата на став 6 под 2 на оваа точка, рокот на враќањето на кредитот може

да се продолжи и над 150 дена, но најмногу до една година, ако кредитот е даден за извоз на опрема од домашно производство што домашни организации на здружен труд ја извезуваат и вградуваат во инвестициони објекти во воневропски земји, под услов:

1) домашна организација на здружен труд да изведува инвестициони работи во таа земја;

2) со договор да е определена цената на извезената опрема како основ за утврдување на височината на кредитот и учеството на таа цена во вкупната вредност на договорените работи во странство, намалена за износот на авансот, и евентуални други плаќања, односно давања во натура, што втасале пред извозот на опремата;

3) со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот по определена динамика, а во согласност со договорената динамика на наплатата на извршените работи во странство, со тоа, што одделните отплати да се сразмерни со учеството на цената на извезената опрема во вкупната вредност на извршените работи и, крајниот рок на враќањето на кредитот да не е подолг од две години од денот на царинењето на извезената опрема;

4) банката да се обврзе дека искористениот износ на кредитот ќе ѝ го враќа на народната банка во согласност со динамиката на наплатувањето што ја договориле со корисникот на кредитот.

Банките, во рамките на роковите од оваа точка, ќе ги наплатуваат кредитите за извоз на стоки и услуги од организациите на здружен труд и ќе ѝ ги враќаат кредитите на народната банка во согласност со рокот на извршената наплата на побарувањата по извозот за кој е даден кредитот.

Банките, во рамките на рокот од став 1 на оваа точка, ќе ги наплатуваат кредитите за извоз на стоки и услуги од организациите на здружен труд и ќе ѝ ги враќаат кредитите на народната банка во согласност со рокот на извршената наплата на побарувањата по извозот за кој е даден кредитот, со тоа, што рокот да се утврдува во смисла на член 113 став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

16. Кредитите за кредитирање на извоз на стоки на комерцијален кредит (точка 14 под 2) банките можат да ги користат до височината од 60% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од царинарница, врз основа на договори со странски купувач и врз основа на други исправи од кои може да се види дека е во прашање извоз на комерцијален кредит и на соодветни хартии од вредност, ако се предвидени со договор со странски купувач, а под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци за извоз на други стоки.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за краткорочно кредитирање на извозот во рамките на кредитните ангажмани склучени со банките од земјите во кои стоките се извезуваат.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, роковите на враќањето на кредитите од примарната емисија за извоз на други стоки можат да бидат и подолги од 6 месеци, а најмногу до 24 месеци, под услов тој извоз да се врши по посебни ангажмани, врз основа на заклучоците на Сојузниот извршен совет.

17. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 14 под 3) банките можат да ги користат до височина од 80% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здру-

жен труд врз основа на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од царинарница, врз основа на договори со странски купувач и врз основа на други исправи од кои може да се види дека е во прашање извоз на комерцијален кредит и на соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договор со странски купувач, а под услов, користењето на кредитите од примарната емисија да не трае подолго од: 24 месеци — за извоз на сериска опрема, 18 месеци — за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци — за извоз на други стоки и извоз на услуги.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за кредитирање на извоз на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочните кредитни ангажмани склучени со банките од тие земји.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, роковите на враќањето на кредитите од примарната емисија за извоз на други стоки можат да бидат и подолги од 6 месеци, а најмногу до 24 месеци, под услов тој извоз да се врши по посебни ангажмани, врз основа на заклучоците на Сојузниот извршен совет.

18. Кредитите за кредитирање на побарувањата по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 14 под 4) банките можат да ги користат во височина до 70% од износот на побарувањата по кредитите кои за таа намена им ги дале од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а кои побарувања втасуваат во рокот до 24 месеци, почнувајќи од денот на давањето на кредитот на банката од страна на народната банка.

За користење на кредитите од став 1 на оваа точка банките и поднесуваат на народната банка спецификација на договорот по кредитите што претставуваат основ за користење на кредити кај народната банка, со прегледот на отплатите што втасуваат до 24 месеци и со амортизациониот план што го содржи вкупниот износ на одобриениот кредит од кредитниот потенцијал на банката, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок на враќањето на кредитот.

Народната банка, во 1981 година, ќе ѝ одобрува на Југословенската банка кредити за кредитирање на извозот на опрема и на бродови на кредит и на изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит до височина од 95% од износот на побарувањата по кредитите кои за таа намена Југословенската банка им ги дала на банките, а кои побарувања втасуваат во рок до 36 месеци, од денот на давањето на кредитот на Југословенската банка од страна на народната банка.

За користење на кредитите од став 3 на оваа точка Југословенската банка ѝ поднесува на народната банка спецификација на договорите, по банките, со прегледот на отплатите што втасуваат во рокот до 36 месеци и со амортизациониот план кој го содржи вкупниот износ на одобриениот кредит, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок на враќањето на кредитите.

19. Кредитите за кредитирање на производство-то и на подготвувањето на стоки за извоз и за кредитирање на туристички и угостителски организации на здружен труд за нивното подготвување за вршење на услуги на странски туристи (точка 14 под 5) банките можат да ги користат до височината до 30% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд со рок на враќање до три месеци, со тоа што вкупниот обем на тие кредити од примарната емисија на територијата на една република, односно автономна покраина да не може да биде поголем од 25% од вкупната состојба на кредитите од примарната

емисија дадени на таа територија за кредитирање на намените од точ. 15 до 18 и 21 на оваа одлука.

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа точка на територијата на една република, односно автономна покраина, може да биде поголем од 25% од состојбата на кредитите наведени во тој став за износот за кој тој обем е намален на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики, односно автономни покраини.

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на кредитите дадени на организациите на здружен труд во областа на производството, односно организациите на здружен труд од областа на туризмот и угостителството, и тоа:

— врз основа на договори со странски нарачувачи, врз основа на пријави за склучени договори за надворешнотрговскиот промет заверени од народната банка, или врз основа на други исправи со кои се докажува дека кредитирањето производство, односно, подготвување на стоките за извоз ќе се реализира со извоз на стоки;

— врз основа на договори склучени со странски нарачувачи непосредно или со посредство на домашни туристичко-патнички агенции, или други исправи со кои се докажува дека кредитирањето подготвување на туристичките услуги ќе се реализира со вршење на услуги на странски туристи.

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да се договори и со рок подлог од три месеци, а во согласност со рокот на траењето на производството, односно подготвувањето на стоките за извоз, со тоа што вкупниот рок на враќање не може да биде подолг, и тоа:

— од шест месеци, ако технолошкиот процес на производството, односно на подготвувањето на стоките за извоз трае подолго од три месеци;

— од 12 месеци, ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови и поголеми контингенти, односно серии на опрема чиј циклус на производството трае подолго од шест месеци.

20. Кредитите за кредитирање на производството и на подготвувањето на стоките за извоз, според договорените работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за обновување и развој, нејзините афилијации и Еурофима (точка 14 под б) банките можат да ги користат до височина од 50% од состојбата на кредитите кои за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на договори со странски купувач и врз основа на докази дека договорената работа ја финансира меѓународна финансиска организација, под услов, рокот на враќањето на дадените кредити да не е подолг од две години.

21. Кредитите за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обновување и развој, по основа на извршените и платените работи и вграденањето на опрема по инвестициони програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои делумно се финансираат од средствата на Меѓународната банка за обновување и развој (точка 14 под г) банките можат да ги користат до височина од 30% од износот на кредитите што им ги дале на организациите на здружен труд — инвеститори, и тоа врз основа на соодветни исправи, со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата ја финансира Меѓународната банка за обновување и развој, а под услов, рокот на враќањето на кредитот да не е подолг од три месеци, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

**Кредити за кредитирање на општествено организирано производство и на залихи на определени земјоделски и прехранбени производи**

22. Кредитите за кредитирање на општествено организираното производство и на залихите на земјоделски производи (точка 13 под 2) банките можат да ги користат:

1) за кредитирање на производството на пченица, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни растенија и тутун;

2) за кредитирање на гоењето на добиток (говеда, свињи, овци и живина), риби и на производството на млеко;

3) за кредитирање на сезонските залихи на домашна пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни растенија, домашно сурово масло, шеќерна репка, шеќер и тутун;

4) за кредитирање на сезонските залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, на залихите на вино во винарски визби во општествениот сектор, на залихи месо во ладилници и на залихи на млечни преработувачки од општествено производство.

23. Кредитите за кредитирање на општествено организираното производство на пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, маслодајна репка, маслинки, шеќерна репка и тутун (точка 22 под 1) банките можат да ги користат до височина од 45% а за производство на пченица, меркантилна и семенска) — до височина од 50% од состојбата на кредитите што за тоа производство им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на самоуправна спогодба, односно договор за производство и испорака, склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или доработка на тие производи и врз основа на договори склучени со дирекцијата односно со друга организација за резерви на прехранбени производи за производство на меркантилна пченица, а најмногу до височина од 40% од вредноста на договореното производство.

Роките за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци почнувајќи од денот на почетокот на мивното користење и не може да ги пречекарат: за маслодајна репка 31 јули, за сончоглед и соја 31 октомври, за маслинки — 31 декември, за оризова арпа — 30 ноември, за пченка — 15 декември, за шеќерна репка — 31 декември 1981 година, за тутун — 31 март 1982 година, за пченица од родот на 1980/1981 година — 15 август 1981 година, а за пченица од родот 1981/1982 година — 15 август 1982 година.

Кредитите за кредитирање на производството на семенска пченица и семенска пченка, банките можат да ги користат кај народните банки, врз основа на самоуправна спогодба, односно договори за производство и испорака склучени помеѓу производителски организации на здружен труд и организации на здружен труд што се занимаваат со преработка, односно со доработка и промет на тие производи, а под услов, договорите да се регистрирани кај Фондот за стимулирање на извозот на жито и преработувачки од жито.

Кредитите од оваа точка банките можат да им ги даваат на организациите на здружен труд, како за договорено производство на определени земјоделски производи во општествениот сектор на земјоделството, така и за производството на здружени и земјоделски производители и за производството го кооперација со индивидуални производители во согласност со законот.

24. Кредитите за кредитирање на гоење на стоки (говеда, свињи и овци), гоење на живина (пилења, гуски, пајки и мисирки), гоење на риби и производство на млеко (точка 22 под 2) банките

можат да ги користат до височина од 45% од состојбата на кредитите кои за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд, а најмногу до 40% од вредноста на договореното производство.

Роковите на враќањето на кредитот од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на нивното користење, не можат да бидат подолги од 11 месеци — за гоење на говеда, шест месеци — за гоење на свињи и овци, три месеци — за гоење на живина, шест месеци — за гоење на риби и еден месец за производство на млеко.

Кредитите за кредитирање на гоење на добиток, живина и риби и кредитите за производство на млеко, банките можат да ги користат кај народните банки, врз основа на самоуправни спогодби, односно договори за производство и испорака, склучени помеѓу производителски организации на здружен труд и организации на здружен труд што се занимаваат со преработка и со промет на тие производи, а под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добитокот и на добиточните производи.

Одредбата од точка 23 став 4 на оваа одлука важи и за кредитите од оваа точка.

25. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на тутун (точка 22 под 3) банките можат да ги користат до височина од 45%, а за кредитирање на сезонски залихи на домашна пченица, оризива арпа, односно ориз, пченка, маслодајни растенија (сончоглед, соја, репка, маслинка и семки од тикви) и домашно сурово масло, шеќерна репка и шеќер — до височина од 60% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги даде на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка, односно доработка и промет на тие производи.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат под услов, со договорот за кредитот со организациите на здружен труд да е предвидено враќање на кредитот во согласност со трошењето или реализацијата на залихите и, роките на враќањето на кредитот, почнувајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, а за залихите на тутун од денот на почетокот на користењето на секоја транша на кредитот, да не се подолги:

1) од 12 месеци — за залихите на пченица, оризова арпа, односно ориз, пченка, маслодајни растенија, односно домашно сурово масло и шеќерна репка и шеќер, и да не ги пречекоруваат: за пченица — 31 јули, за маслодајни растенија и домашно сурово масло — 30 септември, за оризова арпа и ориз, пченка, шеќерна репка и шеќер — 31 октомври 1982 година;

2) од осум месеци — за залихите на семечка пченица и семечка пченка и да не ги пречекоруваат: за пченица 31 јануари 1982 година, а за пченка 31 мај 1982 година;

3) од 15 месеци за залихите на тутун и да не го пречекоруваат 31 мај 1983 година.

Одредбата од точка 23 став 3 на оваа одлука важи и за кредитите за залихи на семечка пченица и семечка пченка од оваа точка.

26. Кредитите за кредитирање на сезонските залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници. На залихи на вино од домашно производство во винарските визби на општествениот сектор, на залихи на месо во ладилници и на залихи на млечни производи (точка 22 под 4) банките можат да ги користат до височина од 45% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги даде на организациите на здружен труд, а најмногу до 45% од вредноста на кредитираните залихи.

Роките за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, не можат да бидат подолги:

1) од шест месеци — за залихите на трпезно грозје и јаболка во ладилници, со тоа што да не го пречекоруваат 30 април 1982 година;

2) од 12 месеци — за залихите на вино во винарски визби во општествениот сектор, со тоа што да не го пречекоруваат 31 октомври 1982 година;

3) од три месеци — за залихите на месо во ладилници;

4) од три месеци — за залихите на млечни производи од домашно производство.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат:

1) за залихите на трпезно грозје и јаболка во ладилници — производителски организации на здружен труд и организации што се занимаваат со промет на тие производи на големо, за количини складирани во ладилници;

2) за залихите на вино — организации на здружен труд што се занимаваат со производство на вино;

3) за залихите на млечни производи — организации на здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

4) за залихите на месо во ладилници — организации на здружен труд на кланичната индустрија.

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на кредитирањето, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихи на вино произведено во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Под залихи на млечни производи што можат да бидат предмет на кредитирањето, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихи што по својот квалитет им одговараат на пропишаните стандарди.

27. Кредитите за кредитирање на општествено организираното производство и на залихите на земјоделски и прехранбени производи од точ. 23 до 26 на оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи, што ѝ ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договори за кредити кои банката им ги дала на организациите на здружен труд, посебно за секој вид производство и гоење, односно залихи, со преглед на договорената динамика на отплатувањето на кредитите;

2) самоуправни спогодби, односно договори за производство и испорака, склучени помеѓу организациите на здружен труд од точ. 23 и 24 на оваа одлука;

3) фактури и други исправи или изводи од книговодствената состојба на крајот на претходната декада за количината и вредноста на залихите за кои се користи кредитот од точ. 25 и 26 на оваа одлука;

4) потврда на Фондот за унапредување на производството и за пласман на стоките и сточните производи или на соодветната самоуправни заедница (фонд и сл.) во републиката односно автономната покраина за регистрирање на договореното гоење и испорака на стоки односно живина, за кои се користи кредитот од точка 24 на оваа одлука;

5) потврда од Фондот за стимулирање на извозот на жито или од соодветната самоуправни заедница за стимулирање на извозот на жито и преработувачки од жито за регистрирање на договори за производство и испорака на семечка пченица и семечка пченка по основ на кој се користи кредитот од точ. 23 и 25 на оваа одлука.

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што ѝ ги доставуваат на народната банка, банките се должни, по кредитите дадени на организациите на здружен труд, да обезбедат и друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време се покриени со соодветна вредност од кредитираното производство, односно зали-

хите на определени земјоделски и прехранбени производи.

28. Пресметка на вредноста на производството и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во краткорочното кредитирање на тоа производство, односно залихи по оваа одлука. Ке се врши според пропишаните производителско-продажни цени, а за производителите кои тие цени не се пропишани — според продажните цени на производителите намалени за 15%.

#### **Кредити за кредитирање на пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи**

29. Кредитите за кредитирање на пазарните стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи (точка 13 под 3) што се формираат на ниво на општествено-политичките заедници (општините, автономните покраини, републиките и федерацијата), банките можат да ги користат до височина од 45% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале од својот кредитен потенцијал, на организациите на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои тие резерви се формираат.

Рокот на враќањето на кредитите од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот на користењето на секој поединечен износ — транша на одобриениот кредит.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што ѝ се доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договор за кредити што банката им ги дава на организациите на здружен труд, односно на други општествени правни лица за формирање на резерви;

2) договор за усогласување на стоковните резерви склучен помеѓу корисникот на кредитот и складиштарот во кој, покрај другото е претвидена и обврската на складиштарот, на корисникот на кредитот месечно да му дава податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактура и други исправи со кои се докажува количината и вредноста на кредитираните стоковни резерви;

4) преглед на договорената динамика на отплатите на кредитот.

#### **Кредити за кредитирање на продажба, односно купување на домашна опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија**

30. Кредитите за продажба, односно купување на домашна опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (точка 13 под 4) банките можат да ги користат:

1) за продажба на кредит — врз основа невтосани меници, издадени во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, што банките ги имаат во својот меничен портфел, а што ги купиле од организациите на здружен труд (есконтирале), на начинот и под условите пропишани во чл. 16 и 17 од тој закон;

2) за купување — врз основа на договори за кредити, дадени на организациите на здружен труд — инвеститори за купување на домашна опрема, односно бродови на кредит — врз основа на договори за купопродажба склучени почнувајќи од 2 април 1977 година, како ден на влегување во сила на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година и мениците што банката ги прибавила за обезбедување на враќањето на дадените кредити.

Кредитите за продажба на домашна опрема, односно бродови на кредит од одредбата под 1 став 1 на оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на меници што се издадени според договорите за купопродажба на домашна опрема односно бродови на кредит, а што втасуваат за плаќање во рок до една година, почнувајќи од денот на користењето на кредитот, и тоа во височина до 70% од износот на номиналната вредност на тие меници.

Кредитите за продажба на домашна опрема, односно бродови на кредит од одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, по основ на меници земен е есконт од прометните организации на здружен труд што посредуваат во купопродажбата помеѓу производителите и инвеститорите, банките можат да ги користат само под услов да располагаат со документација од која се гледа дека таа прометна организација му ја платила на производителот во готово опремата, односно бродовите од домашно производство испорачани на инвеститорот на кредит.

Кредитите за купување на домашна опрема и бродови на кредит, од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка, банките можат да ги користат во височина до 70% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд — на купувачите инвеститори, што втасуваат за наплата во рок до една година, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

Како продажба на кредит во смисла на оваа точка, се смета продажба на опрема, односно бродови на кредит, чиј рок на плаќање не е покусо од две години.

Како домашна опрема, односно бродови, во смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на домашните организации на здружен труд во дејноста: металопреработувачка машиноградба, производство на сообраќајни средства, бродоградба и производство на електрични машини и апарати наменети за инвестициите во основни средства на организациите на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 6 од оваа точка, како домашна опрема се сметаат и гумени транспортни ленти и цементно-азбестни цевки што, по својата технолошка функција, се составни делови на инвестиционата опрема од став 6 на оваа точка и што непосредно им се испорачуваат на организациите на здружен труд — купувачи инвеститори.

Со продажба, односно купување на домашна опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа точка се изедначуваат плаќањата по фази на производството на бродови и други пловни морски и речни објекти и друга опрема што се произведувач по фази — до височината на вредноста на одделни завршени фази, ако купувачот — инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по фази и на производителот му врачил меници издадени во смисла на одредбата под 1 став 1 на оваа точка, во височина на вредноста на завршената фаза.

Со кредитите од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка се изедначува кредитирањето на продажбата на земјоделски машини и друга земјоделска опрема од домашно производство на индивидуални земјоделски производители на кредит непосредно од страна на производителите или преку други организации на здружен труд.

#### **Кредити за кредитирање на залихи на јаглен од домашно производство**

31. Кредитите за кредитирање на залихи на јаглен од домашно производство (точка 13 под 5) банките можат да ги користат, и тоа:

1) за кредитирање на сезонски залихи на јаглен во рудници на јаглен;

2) за кредитирање на залихи на јаглен кај термоцентралите и кај други големи потрошувачи на јаглен во стопанството што имаат континуирана потрошувачка на јаглен во текот на годината;

3) за кредитирање на залихи на јаглен кај организациите на здружен труд во стопанството големи потрошувачи на јаглен што имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во текот на годината (сезона на производствена кампања и сезона на греење);

4) за кредитирање на сезонски залихи на јаглен во трговијата во поголеми потрошувачки центри.

32. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на јаглен на депониите во рудници на јаглен (точка 31 под 1) банките можат да ги користат во периодот од 1 март до 31 октомври во височина од 50% од состојбата на кредитите што им ги дале за тие залихи на организациите на здружен труд — производители на јаглен — а најмногу до 50% од вредноста на кредитираните залихи на јаглен.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат организации на здружен труд — производители на јаглен што на своите депонии имаат залихи на јаглен произведени во 1981 година во количини што не се помали од количините што му одговараат на просечното производство во текот на 45 дена, остварено во претходната година.

Роковите на враќањето на кредитите од оваа точка не можат да бидат подолги од 45 дена од денот на нивното користење.

33. Кредитите за кредитирање на залихи на јаглен кај термоцентралите и кај други големи потрошувачи на јаглен во стопанството (точка 31 под 2), банките можат да ги користат до височина од 50% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 50% од вредноста на кредитираните залихи потребни за просечна потрошувачка до 45 дена.

Корисници на кредитите од оваа точка, покрај термоцентралите можат да бидат и други организации на здружен труд во стопанството, што имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а чииј вкупна потрошувачка во текот на годината изнесува најмалку 120 000 тони.

Роковите на враќањето на кредитите од оваа точка не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

34. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен кај организациите на здружен труд во стопанството, — големи потрошувачи на јаглен, што имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во текот на годината (точка 31 под 3), банките можат да ги користат до височина од 50% од состојбата на кредитите што им ги дале за тие залихи на тие организации на здружен труд, а најмногу до 50% од вредноста на кредитираните залихи купени во периодот од 1 април до 30 септември 1981 година.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат организации на здружен труд во стопанството чииј вкупна количина потрошувачка на јаглен изнесува најмалку 30 000 тони.

Роковите на враќањето на кредитите од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 6 месеци, почнувајќи од денот на нивното користење и не можат да го пречекорат 28 февруари 1982 година.

35. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен во трговијата во поголеми потрошувачки центри (точка 31 под 4) банките можат да ги користат во височина од 50% од состојбата на кредитите што за таа намена, им ги дале на организациите на здружен труд во трговијата, што се занимаваат со промет на огревен материјал, а нај-

многу до 50% од вредноста на кредитираните залихи купени од рудниците на јаглен во периодот од 1 април до 30 септември 1981 година.

Корисник на кредитите од оваа точка може да биде организација на здружен труд што се занимава со промет на огревен материјал и која годишно вкупно им испорачува на крајните потрошувачи најмалку 10 000 тони јаглен.

Роковите на враќањето на кредитот од оваа точка не можат да бидат подолги од 6 месеци, почнувајќи од денот на нивното користење и не можат да го пречекорат 31 јануари 1982 година.

36. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен од точ. 32 до 35 од оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи, што ѝ се доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договори за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд за кредитирање на определени залихи на јаглен;

2) извод од книговодствената состојба за залихите на јаглен на депониите во рудниците на јаглен;

3) договори за купопродажба и за динамика на испораките на јаглен склучени помеѓу организациите на здружен труд од точ. 33 до 35 на оваа одлука и организациите на здружен труд производители на јаглен;

4) фактури и други исправи со кои се докажува количината и вредноста на кредитираните залихи на јаглен.

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што ѝ ги доставуваат на народната банка, банките се должни, по кредитите дадени на организациите на здружен труд да обезбедат и друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време се покриени со соодветна вредност на кредитираните залихи на јаглен.

37. Пресметка на вредноста на залихите на јаглен, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во кредитирањето на залихите на јаглен од точка 32 на оваа одлука ќе се врши според продажните цени на производителите на јаглен, а за залихите од точ. 33 до 35 на оваа одлука — по набавните цени на јаглен.

**Кредити за кредитирање на увоз на сировини и репродукционен материјал од земјите во развој и на определени сировини и репродукционен материјал од земјите од определени валутни подрачја**

38. Кредитите за кредитирање на увозот банки — те можат да ги користат за кредитирање на увоз на сировини и репродукционен материјал од земјите во развој и на определени сировини и репродукционен материјал од определени валутни подрачја (точка 13 под б) според списокот на земјите и според листата на производитите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

#### IV. О В В О В А О Д О Г О В А Њ Н А КАМАТА

39. Народната банка ќе купува меници и ќе им дава кредити на банките според оваа одлука под услов, банките тие меници да ги есконтирале, односно да им дале кредити на организациите на здружен труд по есконтните, односно каматните стапки, предвидени со самовправна спогодба на банките.

Ако банките не ја склучат спогодбата од став 1 на оваа точка, есконтната стапка на есконтираниот меница, односно каматната стапка на дадените кредити од примарната емисија може да изнесува најмногу до еден процент поен над пропишаната, есконтна односно каматната стапка што банките ѝ ги плаќаат на тие средства на Народната банка на Југославија.

## V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

264.

40. Пресметување на динарската противвредност на странските средства за плаќање и на странските хартии од вредност, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во смисла на оваа одлука, ќе се врши со примена на курсот што се утврдува во смисла на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, број 19/81), и тоа по продажниот курс утврден на претпоследниот Меѓубанкарски состанок на девизниот пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е извршен извозот односно увозот.

41. Во согласност со точка 11 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1981 година, народните банки ќе го наплатуваат, заклучно со 30 јуни 1981 година, неотплатениот дел од кредитите дадени на банките за кредитирање на залихите на метали и други договорени стоки наменети за извоз од точка 4 под б од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, број 9/80), според состојбата затечена на ден 10 декември 1980 година, а според динамиката што ќе ја утврди во договорот со банките.

За утврдената динамика за наплата на кредитите од став 1 на оваа точка народните банки ќе ја известат Народната банка на Југославија во рок до 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

42. Во согласност со точка 8 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1981 година се одлага наплатувањето најдоцна до 30 јуни 1981 година:

1) на кредитите дадени на банките до 15 април 1979 година за намените од точка 4 став 2 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/78, 3/79 и 7/79) што втасале за враќање, а кои банките не можат да ги наплатат од организациите на здружен труд од територијата на СР Србија што претрпеле штета од земјотресот во април 1979 година;

2) на кредитите дадени на банките, што ќе втасаат за враќање во 1981 година, а кој банките не можат да ги наплатат од организациите на здружен труд од територијата на СР Србија што претрпеле штета од земјотресот во 1980 година.

43. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 20  
23 април 1981 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

Врз основа на член 32 и член 66 став 1 точка 17 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОПРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

1. Во Одлуката за кредитирање на банките за опржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78, 20/79, 32/79, 6/80, 27/80 и 43/80) во точка 2 став 3 се брише.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 23  
29 април 1981 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

265.

Врз основа на член 17 и на член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 8 на Одлуката за остварувањето на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/81), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1) Во Одлуката за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80, 18/80, 38/80, 40/80, 43/80, 51/80, 58/80, 72/80 и 4/81) во точка 3, одредба под 9 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а што остана непокриена по завршната сметка“.

2. Првата пресметка на задолжителната резерва според одредбите на оваа одлука банката ќе ја изврши според состојбата на средствата на ден 30 април 1981 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 24  
29 април 1981 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

266.

Врз основа на член 119 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи, со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), по прибавеното мислење од овластените банки, Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВА НА СТРАНКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА СЕ ПРИМААТ ВО ДЕПОЗИТ**

1. Во Одлуката за условите под кои средства на странски правни и физички лица можат да се примаат во депозит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 44/80), во точка 3 ст. 3 и 4 се заменуваат со нов став 3, кој гласи:

„Уплатите на сметките од точка 1 на оваа одлука странските лица ги вршат во сите инструменти на плаќање, како и во ефективни странски валути ако со други прописи не се заведени ограничувања, при пресметување на дисажија од најмалку 1%, а спрема одлуката на овластената банка“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 25  
29 април 1981 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

При извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за надомест за патишта за странски возила кои користат патишта во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81, се поткраднала долунаведената грешка, па се дава

### ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА ПАТИШТАТА ЗА СТРАНКИ ВОЗИЛА КОИ КОРИСТАТ ПАТИШТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

Во точка 10 став 1 наместо зборот: „превоз“, треба да стои „провоз“.  
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 април 1981 година

### СОДРЖИНА:

Страна

252. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	645
253. Одлука за определување на XIV зимски олимписки игри 1984 година во Сараево како настан по повод на кој во 1982 година ќе се издадат пригодни ковани пари — — — — —	695
254. Одлука за определување на височината на паричниот надомест на регрутите и лицата во резервен состав, што не се во работен однос, за време на вршење воена обврска — — — — —	695
255. Правилник за југословенските стандарди за радиопредаватели — — — — —	696
256. Правилник за југословенските стандарди за приемни антени за телевизиски и за радиодифузни емисии — — — — —	696
257. Правилник за југословенските стандарди за складирање на нафта и нафтени деривати — — — — —	696
258. Правилник за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации —	697
259. Правилник за југословенскиот стандард за градежна столарија — — — — —	697
260. Правилник за југословенските стандарди за текстил — — — — —	698
261. Правилник за југословенскиот стандард за фолии од пластични маси за пакување на млечни производи — — — — —	698
262. Правилник за југословенските стандарди за текстил — — — — —	699
263. Одлука за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1981 година — — — — —	699
264. Одлука за измена на Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност — — — — —	707
265. Одлука за дополнителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија — —	707
266. Одлука за измена на Одлуката за условите под кои средства на странски правни и физички лица можат да се примаат во депозит — — — — —	708
Исправка на Одлуката за надомест за патиштата за странски возила кои користат патишта во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	708